



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГ

А

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 13 јуни 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 30

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1975. година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

426.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Се прогласува Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 јуни 1975 година.

ПР бр. 395
10 јуни 1975 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Основните и други организации на здружениот труд, нивните заедници, други форми здружување на организациите на здружениот труд и други форми на здружување на трудот и на средствата; банките, заедниците за осигурување на имот и лица и други финансиски организации; земјоделските и други задруги; самоуправните интересни заедници, месните заедници и други самоуправни организации и заедници и нивните здруженија, општествено-политичките заедници и нивните органи; општествено-политичките организации и други општествени организации; работните заедници што во организацијата на здружениот труд вршат определени работи за организациите во нејзиниот состав; работните заедници што вршат работи за земјоделските и други задруги, организациите на деловно здружување, банките и заедниците за осигурување на имот и лица; работните заедници што вршат работи за самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници и нивните здруженија, општествено-политичките организации и други општествени организации, како и други општествени правни лица (во натамошниот текст: корисници на општествени средства), што меѓусебно засноваат должничко-доверителски односи по основ на инвестиции, се должни да ги обезбедат плаќањата на обврските на начинот и под условите пропишани со овој закон.

Член 2

Како должник, во смисла на овој закон, се подразбира корисникот на општествени средства од член 1 на овој закон што презел обврска за плаќање по основ на инвестиција.

Како доверител, во смисла на овој закон, се подразбира корисникот на општествени средства од член 1 на овој закон, изведувачот на инвестициони работи, испорачувачот на инвестициони материјали, на опрема и услуги за сметка на должникот, како и друг корисник на општествени средства спрема кој должникот е во обврска по основ на инвестиции.

Како гарант, односно авалист, во смисла на овој закон се подразбира банката што ја дала гаранцијата односно ја авалирала меницата.

Член 3

Како инвестиции, во смисла на овој закон, се подразбираат вложувањата во основни средства, во средства што се изедначени со основните средства и во други трајни средства при инвестициона изградба и набавка и монтажа на опрема.

Вложувањата од став 1 на овој член корисниците на општествени средства можат да ги вршат од расположивите средства што, во согласност со самоуправната спогодба, со општ акт и со важечките прописи, можат да ги користат за тие намени.

II. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊАТА

Член 4

Обезбедување на плаќањата по основ на инвестициите меѓу корисниците на општествени средства во смисла на член 1 од овој закон, се врши со инструменти на плаќањата и со инструменти за обезбедување на плаќањата (во натамошниот текст: инструменти за обезбедување на плаќањата), и тоа со:

- 1) чек;
- 2) меница со авал на банка;
- 3) неотповиклив документарен акредитив;
- 4) гаранција.

Член 5

Инструментите за обезбедување на плаќањата од член 4 од овој закон се користат, и тоа:

- 1) чекот — за плаќање без одлагање;
- 2) меницата со авал на банка — за плаќање во рок од 90 дена од денот кога се стоките примени, односно услугата извршена, односно за обезбедување на плаќањата по кредитот што го одобрува доверителот (стоквен кредит) со рок на втасување што е еднаков со договорениот рок на втасување на отплатата на кредитот;
- 3) неотповиклив документарен акредитив — ако плаќањето се врши врз основа на документацијата утврдена во договорот меѓу должникот и доверителот;
- 4) гаранција — ако плаќањето се врши во рок кој не може да биде подолг од 30 дена од денот кога се стоките примени, односно кога е услугата

извршена, освен во случаите од точ. 1 до 3 на овој став.

Должникот е должен инструментите за обезбедување на плаќањата да му ги врати на доверителот пред започнувањето на работите по основ на кои се засновува должничко-доверителскиот однос освен ако плаќањето не е извршено однапред.

Корисникот на општествени средства, односно банката е должна да ги изврши плаќањата по издадените инструменти за обезбедување на плаќањата на начинот пропишан со овој закон.

Член 6

За обезбедување на исплатата на издадените чекови корисникот на општествени средства може да ги издвои средствата на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

Средствата на неотповиклив документарен акредитив се водат на посебна сметка кај надлежната Служба на општественото книговодство.

Средствата на посебните сметки од ст. 1 и 2 на овој член не можат да бидат предмет на извршување по основ на други обврски на должникот.

1. Чек

Член 7

Како чек, во смисла на овој закон, се подразбира чек трасиран на Службата на општественото книговодство кај која се водат сметките на издавачот на чекот (трасантот), од предната страна прецртан со две наспoredни прти, со назначување: „само за пресметка“ и со наведување на бројот на сметката на трасантот од која чекот треба да се наплати.

Член 8

Доверителот е должен примениот чек до го поднесе заради наплата до Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на издавачот на чекот најдоцна на три дена пред истекот на рокот од член 12 став 1 точка 1 на Законот за чекот.

Службата на општественото книговодство го извршува чекот врз товар на издавачот на чекот, а ако на сметките на издавачот на чекот нема покривање — чекот го поднесува на протест до надлежниот суд.

Службата на општественото книговодство е должна да го извести доверителот дека чекот го протестира. По применото известување за протестот на чекот доверителот е должен да преземе натамошни дејствија за наплата на чекот.

2. Меница

Член 9

Како меница, во смисла на овој закон, се подразбира сопствена трасирана меница, домицилирана на Службата на општественото книговодство кај која се водат сметките на трасантот, со означен рок на втасаност и со авал на целата менична сума.

На меницата од став 1 на овој член, покрај називот на трасантот и на ремитентот, задолжително се означува и бројот на нивните жиро-сметки кај Службата на општественото книговодство.

Меницата од став 1 на овој член не може да ги содржи клаузулите: „без протест“ и „без трошоци“, а ако се ставени се смета дека не важат.

Член 10

По извршувањето на обврските врз основа на кои ја примил меницата доверителот може меницата да ја индосира заради намиравање на своите обврски, односно може да ја есконтира кај банка или кај друг корисник на општествени средства.

Налогот за пресметка на износ на мениците што ги индосирал доверителот, тој ѝ го издава на Службата на општественото книговодство во последниот ден во месецот.

Член 11

Банката и друг корисник на општествени средства вршат есcont на мениците издадени според овој закон, на начинот и под условите пропишани со општиот акт на банката, односно на корисникот на општествени средства.

Есcontната стапка за меницата е слободна.

Есcontната стапка ја определува банката, односно друг корисник на општествени средства со свој општ акт.

Член 12

Ако доверителот што не ја индосирал меницата пред втасаноста, односно ако не ја есcontиран меницата, или ако дошол во посед на меница по пат на индосирање, должен е меницата со налогот за наплата да ја поднесе до Службата на општественото книговодство на која е меницата домицилирана, најдоцна на три дена пред рокот на втасаноста.

Службата на општественото книговодство го извршува налогот за наплата од став 1 на овој член во целост, а ако на сметките на должникот нема доволно средства за извршување на налогот за наплата во целост — Службата на општественото книговодство го извршува налогот од височината на расположивите средства.

Ако на сметката на должникот на три дена пред рокот на втасаноста на меницата немало доволно средства налогот за наплата да се изврши во целост, односно делумно, за неизвршениот дел на налогот за наплата Службата на општественото книговодство испоставува налог за наплата од сметката на авалистот и таквиот налог го извршува врз сметката на авалистот.

Ако налогот за наплата од став 3 на овој член не можел да биде извршен поради недостиг на средства, Службата на општественото книговодство ја поднесува меницата на протест поради неизвршување на исплатата од надлежниот суд.

Службата на општественото книговодство е должна да го извести доверителот дека ја протестира меницата. По применото известување за протестот на меницата, доверителот презема натамошни дејствија за наплата на меницата.

Службата на општественото книговодство ги извршува налозите за наплата од ст. 1 и 3 на овој член од сите парични средства на должникот, односно на авалистот, освен од средствата што според овој закон или други закони не можат да бидат предмет на извршување.

3. Неотповиклив документарен акредитив

Член 13

Наплата на побарувањата од неотповиклив документарен акредитив доверителот врши со поднесување до Службата на општественото книговодство кај која е отворен акредитивот, налог за наплата и документација предвидена во налогот за отворање на акредитивот.

Службата на општественото книговодство е должна налогот за наплата од став 1 на овој член да го изврши истиот ден кога е примен.

4. Гаранции

Член 14

Како гаранција, во смисла на овој закон, се подразбира писмено со кое гарантот се обврзува дека ќе го изврши плаќањето наместо должникот, ако должникот не го стори тоа во договорениот рок.

Гаранцијата ја дава банката од свое име и за своја сметка или од свое име, а по овластување од

еден или од повеќе корисници на општествени средства.

Член 15

Банката може да даде гаранција од свое име и за своја сметка до височината на својот ликвиден инвестиционен потенцијал.

Како ликвиден инвестиционен потенцијал на банка, во смисла на овој закон, се подразбираат нејзините ликвидни средства, како и приливот на ликвидни средства што, во периодот на важењето на гаранцијата, можат да се употребат за инвестиции.

Во ликвидниот потенцијал од став 2 на овој член не можат да се засметаат средствата по издавање на основачите и на депонентите на банката, што не ја прифатиле гаранцијата за односните инвестиции.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член банката може да даде гаранција над износот на ликвидниот потенцијал од став 2 на овој член ако така дадените гаранции ги обезбедила со супергаранции од други банки.

Член 16

Банката може да ѝ даде супергаранција на друга банка, со која безусловно се обврзува дека ќе ги изврши плаќањата по гаранцијата на друга банка, ако таа банка не ги изврши своите обврски по тие гаранции.

Банката може да им даде супергаранција на други банки до височината на ликвидниот инвестиционен потенцијал што не е ангажиран за покривање на гаранциите од член 15 на овој закон.

Член 17

Банката може да даде гаранција и по овластувањето од еден или од повеќе корисници на општествени средства.

Корисникот на општествени средства може да даде овластување за давање на гаранцијата од став 1 на овој член најмногу до износот на расположивите средства за инвестиции над задолжителниот износ на трајните обртни средства и под услов да нема втасани неизвршени обврски постари од 45 дена.

Овластувањето за давање на гаранција го заверува Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на корисниците на општествени средства.

Службата на општественото книговодство контролира дали се исполнети условите од став 2 на овој член според состојбата искажана во последната периодична пресметка, односно во завршната сметка.

Член 18

Службата на општественото книговодство е должна во корист на доверителот да изврши наплата на износите што се предмет на гаранцијата од сите парични средства со кои располагаат должникот, гарантот и супергарантот, освен од средствата што според одредбите на овој закон или на други закони не можат да бидат предмет на извршување.

Службата на општественото книговодство е должна наложите за извршување на обврските што се предмет на гаранцијата, а кои се извршени од средствата на гарантот, да ги евидентира врз товар на сметката на должникот и да ги изврши во корист на гарантот според редоследот на евидентирањето.

Член 19

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои средства го сочинуваат ликвидниот инвестиционен потенцијал, начин на утврдување на ликвидниот потенцијал на банката до кој можат да се даваат гаранции и начин на утврдување на условите за издавање овластувања за давање на гаранции.

Сојузниот извршен совет ќе пропише, според потребата, кои вложувања се сметаат како инвестиции во смисла на овој закон.

Сојузниот секретар за финансии ќе ја пропише содржината на гаранцијата што банката ја дава од свое име и за своја сметка, или од свое име а по овластување од корисниците на општествени средства, и содржината на супергаранцијата.

Член 20

Банката дава гаранција под условите, според постапката и на начинот што се определени со општ акт на банката.

Член 21

Пред издавањето на гаранцијата банката ќе ја провери претсметковната вредност на инвестициите и способноста на должникот да ги изврши обврските за кои бара гаранција.

Корисникот на општествени средства е должен да ја поднесе документацијата во врска со издавањето на гаранцијата што ќе ја определи банката.

Претсметковната вредност на инвестициите од став 1 на овој член содржи, покрај вредноста на инвестицијата утврдена според претсметковните цени, и зголемување на цената во договорениот рок за изградба на инвестициониот објект, ако со договорот за изградба на инвестициониот објект се предвидени променливи цени (лизгава скала).

Член 22

Корисникот на општествени средства, за чија обврска е дадена гаранцијата, должен е за секоја промена на претсметковната вредност на инвестициите да го извести гарантот, во рокот што е определен со договорот за гаранција.

Корисникот на општествени средства не може да презема обврски по основ на измените на претсметковната вредност на инвестициите пред гарантот да даде гаранција и на износот на разликата на претсметковната вредност.

Ако гарантот одбие да даде гаранција и на износот на разликата на претсметковната вредност на инвестицијата, корисникот на општествени средства може, со согласност на гарантот, да побара гаранција од друга банка или плаќањата да ги обезбеди на друг начин, во согласност со одредбите на овој закон.

Корисникот на општествени средства што не ќе обезбеди плаќање на износот на разликата на претсметковната вредност на инвестицијата според одредбите на овој член, должен е да ја запре инвестицијата.

Гарантот што ќе одбие да даде гаранција и на износот на разликата на претсметковната вредност на инвестицијата, должен е да го извести за тоа собранието на општината на чија територија се наоѓа седиштето на инвеститорот и Службата на општественото книговодство кај која е депонирана гаранцијата.

Член 23

Банката издава гаранција во најмалку четири примероци.

По еден примерок од гаранцијата депонираат доверителот и должникот кај Службата на општественото книговодство кај која имаат свои жиро-сметки, а по еден примерок задржуваат гарантот и должникот.

Депонирањето на гаранцијата кај Службата на општественото книговодство се врши пред започнување на инвестиционите работи што се предмет на гаранцијата.

Член 24

Налозите за извршување на обврските што се предмет на гаранцијата, врз товар на сопствените средства, корисникот на општествени средства ѝ ги издава на Службата на општественото книговодство кај која се водат неговите сметки, најдоцна на три дена пред денот на втасаноста на обврската.

Налозите за извршување на обврските што се предмет на гаранцијата, врз товар на одобрените кредити, корисникот на општествени средства и ги издава на банката што го одобрила кредитот, најдоцна на пет дена пред денот на втасаноста на обврската.

Банката е должна врз основа на налозите од став 2 на овој член да ѝ издаде налог за плаќање на надлежната Служба на општественото книговодство во рок од три дена од денот на приемот на налозите од став 2 на овој член.

На налозите од ст. 1 до 3 на овој член задолжително се означуваат бројот и датумот на гаранцијата на која се однесува плаќањето.

Службата на општественото книговодство ги извршува налозите од ст. 1 и 3 на овој член, во целост или делумно, од сите парични средства на корисникот на општествени средства, односно на банката, освен средствата што според одредбите од овој закон или други закони не можат да бидат предмет на извршување.

Член 25

Ако на сметките на должникот нема покривење за извршување на налозите од член 24 став 1 од овој закон, Службата на општественото книговодство налозите неизвршени во целост или неизвршени делумно ги извршува, и тоа:

1) ако обврската е покриена со гаранцијата на банка од член 15 на овој закон — врз товар на средствата на банката, освен на средствата што според одредбите од овој закон или други закони не можат да бидат предмет на извршување;

2) ако обврската е покриена со гаранцијата на банка од член 17 на овој закон — врз товар на средствата на издавачот на овластувањето за давање на гаранција, освен средствата што според одредбите од овој закон или други закони не можат да бидат предмет на извршување.

Ако налозите од став 1 на овој член во рок од три дена пред втасаноста на обврската не можеле да бидат извршени на начинот од точка 1 став 1 на овој член, а гаранцијата на банката од член 15 на овој закон е покриена со супергаранцијата од член 16 на овој закон, Службата на општественото книговодство ги извршува налозите врз товар на средствата на банката супергарант.

Ако налозите од став 1 на овој член во рок од три дена пред втасаноста на обврската не можеле да бидат извршени на начинот од точка 2 став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство ги извршува налозите врз товар на средствата на банката што ја дала гаранцијата, а што ќе преостанат по извршувањето на налозите на депонентите на средствата по видување издадени врз товар на нивните депозити.

Во случајот од ст. 1 до 3 на овој член, Службата на општественото книговодство дава налози врз товар на сметката на должникот а во корист на гарантите, односно на давателот на овластувањето за давање на гаранции, ги воведува во евиденција на неизвршените обврски и ги извршува според редоследот од таа евиденција.

Ако Службата на општественото книговодство не може да ги изврши налозите од став 1 на овој член врз товар на гарантот, супергарантот, односно на давателот на овластувањето за давање на гаранции, за тоа, без одлагање, ќе го извести доверителот.

Член 26

Должникот што не ги извршил своите втасани обврски не може да почне нови инвестиции, не може да одобрува кредити, ниту да издава овластувања за давање на гаранција, додека не ќе ги изврши тие обврски.

Гарантот што не ќе ги изврши втасаните обврски по дадените гаранции, не може да дава нови

гаранции ниту да одобрува нови кредити додека не ќе ги изврши тие обврски.

Издавачот на овластувањето за давање на гаранција што не ќе ги изврши своите втасани обврски, не може да почне нови инвестиции, не може да одобрува кредити, ниту да издава нови овластувања за давање на гаранција, додека не ќе ги изврши тие обврски.

Член 27

Доверителот што во рок од 15 дена од денот на втасаноста на побарувањата не ќе прими известување од Службата на општественото книговодство за невозможност за извршување на гаранцијата, а располага со писмена согласност од должникот на износот на побарувањата, е должен да даде налог за наплата на побарувањата што се предмет на гаранцијата.

На налогот од став 1 на овој член се означуваат бројот и датумот на гаранцијата и називот на давателот на гаранцијата.

Службата на општественото книговодство ги извршува налозите на доверителот од став 1 на овој член на начинот и според постапката од чл. 24 и 25 на овој закон, со последиците од член 26 на овој закон.

III. ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИИ НА КРЕДИТ

Член 28

Корисникот на општествени средства може да изведува инвестициони и други работи на кредит и може да врши испорака на инвестициона опрема на кредит само ако кредитот го одобрува од своите слободни средства или од слободните средства обезбедени со кредит од банка за тие намени и ако наплата на кредитот ја обезбеди со меница од должникот со авал на банка.

Во случајот од став 1 на овој член, корисникот на општествени средства е должен да ѝ поднесе на Службата на општественото книговодство докази за расположивите слободни средства за одобрување на кредит.

Сојузниот секретар за финансии ќе пропише начин на утврдување на слободните средства за одобрување на кредити во смисла на ст. 1 и 2 од овој член.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА

Член 29

Износите на примените и издадените инструменти за обезбедување на плаќањата корисникот на општествени средства е должен да ги искаже во своето книговодство.

Износите на инструментите за обезбедување на плаќањата, освен износите на гаранциите, се искажуваат на пропишаните конта. Износите на гаранциите се искажуваат во вонбилансна евиденција.

Член 30

Ако Службата на општественото книговодство во постапката за контрола на работењето на корисниците на општествени средства утврди дека тие засновале меѓусебни должничко-доверителски односи по основ на инвестиции спротивно на одредбите од овој закон, ќе наложи да се отстранат утврдените неправилности во рок од 30 дена.

Корисникот на општествени средства од став 1 на овој член не може да почне нови инвестиции, не може да одобрува кредити и не може да издава овластувања за давање на гаранции додека не ќе постапи според налогот од Службата на општественото книговодство.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Одговорното лице на корисникот на општествени средства — инвеститор кое, знаејќи дека не е обезбедено плаќање на инвестициите според одредбите од овој закон, ќе склучи договор за изградба на инвестиционен објект, за набавка на опрема или набавка на материјали и услуги за инвестиции, ќе се казни за кривично дело со казната затвор најмалку три месеци.

Член 32

Одговорното лице на корисникот на општествени средства — изведувач на инвестициони работи, односно испорачувач на опрема кое, знаејќи дека не се примени инструменти за обезбедување на плаќањата според овој закон, ќе даде налог за започнување на инвестициони работи, ќе се казни за кривично дело со казната затвор најмалку три месеци.

Член 33

Одговорното лице во банката или на корисникот на општествени средства кое неовластено или со пречекорување на овластувањето ја обврзе банката или корисникот на општествени средства со издавање на инструменти на плаќања и инструменти за обезбедување на плаќањата, па до извршување на обврската не ќе дојде, ќе се казни за кривично дело со казната затвор најмалку три месеци.

Член 34

Со парична казна во износ од трикратен до петкратен износ на неизвршените обврски ќе се казни за стопански престап корисникот на општествените средства, односно, банката ако не го изврши плаќањето според одредбите од член 5 став 3 на начинот од чл. 8, 12, 13, 24 и 25 на овој закон.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во банката, односно на корисникот на општествени средства со парична казна од 5.000 до 20.000 динари. Кон казната судот на казнетото лице ќе му изрече и заштитна мерка забрана на вршење работи што се врзани за располагање со општествени средства, во траење од една до три години.

Член 35

Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап банката:

1) ако даде гаранција спротивно на одредбите од чл. 15, 16 и 17 на овој закон;

2) ако на Службата на општественото книговодство не ѝ достави налози за извршување на обврските од одобрените кредити во определениот рок (член 24 став 3);

3) ако одобри нови кредити или даде нови гаранции пред да ги намира неизвршените обврски по гаранцијата (член 26 став 2);

4) ако во своето книговодство не ги искаже износите на дадените инструменти за обезбедување на плаќањата (член 29).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во банката со парична казна од 5.000 до 20.000 динари.

Член 36

Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства:

1) ако во пропишаниот рок не издаде инструменти за обезбедување на плаќањата (член 5 став 3);

2) ако во пропишаниот рок не поднесе чек на наплата (член 8 став 1);

3) ако не поднесе налог за пресметка на износот на индосираните меници (член 10 став 2);

4) ако во пропишаниот рок не поднесе меница на наплата (член 12 став 1);

5) ако гаранцијата не ја депонира кај Службата на општественото книговодство (член 23 став 2);

6) ако не даде налог за извршување на обврските (член 24 ст. 1 и 2);

7) ако почне изградба на нови инвестициони објекти, одобри нови кредити или издаде нови овластувања за давање на гаранции (член 26 ст. 2 и 3);

8) ако не даде налог за наплата на побарувања (член 27);

9) ако изведува инвестициони работи на кредит а не располага со слободни средства од кои може да се одобри кредитот (член 28 став 1);

10) ако на Службата на општественото книговодство не ѝ поднесе докази за расположивите слободни средства за давање на кредит (член 28 став 2);

11) ако примените и издадените инструменти за обезбедување на плаќањата не ги искаже во своето книговодство (член 29).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на корисникот на општествени средства со парична казна од 5.000 до 20.000 динари.

Член 37

Одредбите на член 34 став 1 и на член 36 став 1 од овој закон не се однесуваат на општествено-политичките заедници.

За стопанскиот престап од член 34 став 1 и член 36 став 1 на овој закон ќе се казни одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган со парична казна од 5.000 до 20.000 динари.

Член 38

Ако на банка, односно на корисник на општествени средства во тек на една година им се изречени две или повеќе казни според одредбите на член 34 став 1 од овој закон, судот ќе ѝ изрече на банката, односно на корисникот на општествени средства забрана на давање гаранции, односно издавање на овластувања за давање на гаранции, во траење од една до три години.

Член 39

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во Службата на општественото книговодство:

1) ако не го наплати чекот (член 8 став 1);

2) ако не го поднесе чекот на протест (член 8 став 2);

3) ако не го извести доверителот дека чекот е протестиран (член 8 став 3);

4) ако не ги изврши налозите за наплата на меницата (член 12 став 2);

5) ако не ја поднесе меницата на протест (член 12 став 4);

6) ако не го извести доверителот дека меницата е протестирана (член 12 став 5);

7) ако во пропишаниот рок не изврши налог за наплата од неотповиклив документарен акредитив (член 13 став 2);

8) ако не изврши налози за плаќање на обврски покриени со гаранција (чл. 24 и 25);

9) ако не изврши налози за наплата на побарувањата (член 27 став 3);

10) ако не издаде налог за отстранување на неправилностите во врска со засновување на должничко-доверителски односи (член 30 став 1);

11) ако не поднесе пријава до органот надлежен за поведување постапка за утврдување на кривичните дела, односно на стопанските престапи утврдени со овој закон.

На одговорното лице од став 1 на овој член, на кое му се изречени во време од една година две или

повеќе казни според одредбите на точ. 1 до 10 или една казна според одредбата на точка 11 став 1 од овој член, судот ќе му изрече и заштитна мерка забрана на вршење определени работи во Службата на општественото книговодство во траење од една до три години.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Банката е должна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон да ја утврди состојбата на дадените гаранции и состојбата на неизвршените втасани обврски по дадените гаранции и одобрените кредити за инвестиции.

Во рокот од став 1 на овој член корисниците на општествени средства чии инвестиции се предмет на гаранција се должни да ја известат банката за промените на претсметковната вредност на инвестициите и да поднесат барања за усогласување на гаранцијата со одредбите од овој закон.

Банката врз основа на податоците од ст. 1 и 2 на овој член, во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе го утврди износот на гаранциите непокриени со ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката и ќе преземе мерки за покривање на дадените гаранции.

Во рокот од став 3 на овој член банката ќе ѝ поднесе на Службата на општественото книговодство преглед на: дадените гаранции, неизвршените втасани обврски по гаранциите, неизвршените втасани обврски по инвестиционите кредити и промената на претсметковната вредност на инвестициите што се предмет на гаранции.

Сојузниот секретар за финансии ќе пропише начин на поднесување на податоците од став 4 на овој член.

Член 41

Додека со ликвидниот инвестиционен потенцијал не ќе го обезбеди покривањето на дадените гаранции од член 40 на овој закон, банката не може да дава нови гаранции и не може да одобрува кредити за нови инвестиции.

Додека плаќањето на започнатите инвестиции од член 40 на овој закон не ќе го обезбеди на начинот пропишан со овој закон, корисникот на општествени средства не може да почне нови инвестиции, не може да одобри нови кредити ниту да издаде овластувања за давање на гаранции.

Член 42

Одредбите од чл. 31 до 34 од овој закон нема да се применуваат до 31 октомври 1975 година врз инвестициите од член 40 на овој закон започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 43

Службата на општественото книговодство на Југославија е должна во рок од 30 дена од денот на истекот на секое тримесечје да го извести Сојузниот извршен совет за извршените плаќања за инвестиции и за состојбата на неизвршените обврски по поднесените инструменти за обезбедување на плаќањата од овој закон.

Ако Службата на општественото книговодство не може врз товар на гарантот да изврши наплата на износите покриени со гаранција подолго од шест дена во еден месец, за тоа ќе го извести органот на управувањето на банката и извршниот совет на Собранието на републиката, односно на Собранието на автономната покраина.

Член 44

Сојузниот извршен совет ќе ги донесе прописите од член 19 став 1 на овој закон во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Сојузниот секретар за финансии ќе ги донесе прописите од член 19 став 3, член 28 став 3 и член 40 став 5 на овој закон во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 45

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на чл. 97б и 97в од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69, 28/70, 33/71 и 50/71).

Член 46

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

427.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ И НА ИСПРАВКАТА НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ЗА ДЕЛОТ НА НЕНАПЛАТЕНОТО ПОБАРУВАЊЕ НАД ОДРЕДЕНОТО ВРЕМЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 јуни 1975 година.

ПР бр. 393
10 јуни 1975 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ И НА ИСПРАВКАТА НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ЗА ДЕЛОТ НА НЕНАПЛАТЕНОТО ПОБАРУВАЊЕ НАД ОДРЕДЕНОТО ВРЕМЕ

Член 1

Во Законот за утврдување на залихите и на исправката на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 40/73, 16/74 и 66/74), во член 5а став 4 зборовите: „за машини“ се заменуваат со зборовите: „за машини и инсталации“, на двете места, а зборот: „машината“ се заменува со зборовите: „машината, односно инсталацијата“.

Член 2

Во член 7 став 1 зборовите: „од 60 дена“ се заменуваат со зборовите: „од 45 дена“.

По став 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организацијата на здружениот труд од областа на трговијата е должна да изврши исправка на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување од купувачите за кој од денот на испоставањето на фактурата до последниот дел на пресметковниот период поминало повеќе од 30 дена.

Организацијата на здружениот труд при составувањето на завршната сметка е должна да изврши исправка на финансискиот резултат во височина на целокупниот износ на ненаплатеното побарување од купувачите за кој не постои писмена согласност од должникот.

Организацијата на здружениот труд не врши исправка на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување од купувачите од ст. 1 и 2 на овој член ако таквото побарување е покриено со меница издадена од должникот, со авал на банката, чиј рок на втасаноста не е подолг од 90 дена од денот на испоставањето на фактурата, или ако таквото побарување е покриено со чек.

Во досегашниот став 2 кој станува став 5 зборовите: „став 1“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2“.

Член 3

Член 7а се брише.

Член 4

Во чл. 8 и 9 став 1 зборовите: „од 60 дена“ се замснуваат со зборовите: „од 45 дена“.

Член 5

Во член 11 став 1 зборот: „спецификација“ се заменува со зборовите: „збирен преглед“, а зборовите: „од 60 дена“ се заменуваат со зборовите: „од 45 дена“.

Став 2 се брише.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

428.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Се прогласува Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 јуни 1975 година.

ПР бр. 389

10 јуни 1975 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Според одредбите на овој закон, а во согласност со Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата и на делегатите во Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: Општествениот договор), се определуваат личните доходи и другите примања на членовите на Претседателството на СФРЈ, на функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ, на функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваните функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор, и надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ.

Член 2

Право на личен доход во месечен износ за вршење на функцијата имаат членовите на Претседателството на СФРЈ, функционерите што ги избира Собранието на СФРЈ и функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваните функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор (во натамошниот текст: функционерите).

Член 3

Претседателот на Републиката има право на личен доход во месечен износ за вршење на функцијата и на надомест на трошоците за репрезентација во износ што се утврдува со буџетот на федерацијата.

Претседателот на Републиката има право на користење, без надомест, на резиденција и превозни средства во општествена сопственост што му се ставени на располагање.

На личниот доход и на надоместите од овој член не се плаќаат придонеси, даноци и други давачки.

Член 4

Право на личен доход имаат членовите на Советот на федерацијата ако не остваруваат личен доход или надомест на личниот доход, или ако не примаат пензија.

Член 5

Делегатите во Собранието на СФРЈ ја вршат својата функција како општествена.

Право на надомест на личниот доход имаат делегатите во Собранието на СФРЈ што, за деновите поминати на работа во соборот на Собранието на СФРЈ, работното тело на соборот и во заедничките работни тела на соборите, чишто се членови, или вршат работи според одлука од тие тела, од нивните претседатели или од претседателот на Собранието на СФРЈ, не остваруваат личен доход во организација на здружениот труд, друга организација, заедница или орган или не остваруваат приход од самостојна дејност.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ со свој акт го утврдува начинот на остварување на правото на надомест на личниот доход на делегатите во Собранието на СФРЈ во случаите од став 2 на овој член и износот на тој надомест.

Во случаите и под условите определени со овој закон, делегатите во Собранието на СФРЈ имаат право на надомест на личниот доход во постојан месечен износ.

Право на надомест на личниот доход од став 4 на овој член имаат делегатите во Сојузниот собор и делегатите во Соборот на републиките и покраините, по предлог од републичкото односно покраинското собрание.

Член 6

Функционерите, членовите на Советот на федерацијата и делегатите во Собранието на СФРЈ од член 5 став 5 на овој закон имаат право и на другите примања утврдени со овој закон.

Член 7

Правата утврдени со овој закон им припаѓаат на функционерите од денот на изборот односно именувањето до крајот на месецот во кој се разрешени од функцијата, а на делегатите во Собранието на СФРЈ од денот на верификацијата на мандатот до крајот на месецот во кој им престанал делегатскиот мандат.

Член 8

Собранието на СФРЈ, по предлог од Административната комисија на Собранието на СФРЈ, определува со своја одлука постојани заеднички работни тела и постојани тела на соборите на Собранието на СФРЈ чиишто претседатели имаат право на личен доход.

Член 9

Личните доходи на функционерите што се избираат од редот на делегатите се обезбедуваат од средствата на Собранието на СФРЈ, а на другите функционери — од средствата за работа на органот во кој функционерите ја вршат функцијата.

Член 10

Правата што според важечките прописи се стекнуваат по основ на труд ги имаат функционерите и делегатите што во Собранието на СФРЈ остваруваат надомест на личниот доход според одредбите на овој закон.

II. ЛИЧНИ ДОХОДИ

а) Утврдување на личните доходи

Член 11

Функционерите од член 2 на овој закон остваруваат личен доход во месечен износ што се утврдува на тој начин што просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ од претходното полугодие ќе се зголеми со коефициентите:

- за првата група функции од 4 до 4,5
- за втората група функции од 3,5 до 4
- за третата група функции од 3 до 3,5
- за четвртата група функции од 2,5 до 3.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ, врз основа на критериумите што се дадени во Општествениот договор, утврдува со своја одлука кои функции спаѓаат во која од групите функции со соодветен коефициент од став 1 на овој член.

Одлуката од став 2 на овој член се донесува по предлог на Комисијата за следење и применување на Општествениот договор.

Член 12

Месечниот износ на личниот доход на членовите на Советот на федерацијата се утврдува на тој начин што просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ од претходното полугодие ќе се зголеми со коефициентите од 2,7 до 4,5.

Претседателството на СФРЈ или телото овластено од него, го утврдува месечниот износ на личниот доход на членовите на Советот на федерацијата, земајќи го предвид личниот доход пред изборот и функциите што ги вршеле.

Член 13

Надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ од член 5 став 4 на овој закон се утврдуваат во износ на просечниот личен доход остварен за последните 12 месеци, односно за последните 6 месеци ако усогласувањето на личните доходи се врши двапати годишно, сметајќи од месецот во кој е започнато остварувањето на надоместот на личниот доход во Собранието на СФРЈ.

Член 14

Решение за месечниот износ на личниот доход на функционерите, односно за месечниот износ на надоместот на личниот доход на делегатите во Собранието на СФРЈ, донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ, а за членовите на Претседателството на СФРЈ и за членовите на Советот на федерацијата — Претседателството на СФРЈ или телото овластено од него.

Член 15

Личниот доход според одредбите на чл. 11 и 12 од овој закон се зголемува на име работно искуство изразено во признаениот пензиски стаж и тоа:

- од 5 до 10 години стаж за 3%
- над 10 до 15 години стаж за 5%
- над 15 до 20 години стаж за 7%
- над 20 до 25 години стаж за 9%
- над 25 до 30 години стаж за 11%
- над 30 до 35 години стаж за 13%
- над 35 години стаж за 15%.

На делегат во Собранието на СФРЈ што го остварува правото на надомест на личниот доход во постојан месечен износ (член 5 став 4 и член 13), тој надомест му се зголемува на име работно искуство изразено во признаениот пензиски стаж, ако во текот на траењето на мандатот во Собранието на СФРЈ ги исполни условите за зголемување по тој основ.

Процентот од став 1 на овој член им се зголемува за 2% на жените — изборни или именувани функционери што имаат над 25 години стаж.

б) Усогласување на личните доходи

Член 16

Личните доходи на функционерите и надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ се усогласуваат според просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ и просечниот пораст на продуктивноста во стопанството во претходното полугодие, врз основа на службените податоци на надлежниот орган за статистика.

Одлука за усогласување на личните доходи односно надоместите на личните доходи од став 1 на овој член донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ, а за членовите на Претседателството на СФРЈ и за членовите на Советот на федерацијата — Претседателството на СФРЈ или телото овластено од него.

Одлуките од став 2 на овој член се донесуваат по предлог на Комисијата за следење и применување на Општествениот договор.

Член 17

На функционерот што остварува личен доход во друга организација, односно орган, му припаѓа надомест за вршење на функцијата во износ до 40% од износот на личниот доход утврден за функцијата што ја врши.

Делот од личниот доход од став 1 на овој член, заедно со износот на личниот доход што го прима функционерот на своето постојано работно место, не може да биде поголем од износот на личниот доход определен за функцијата што ја врши.

III. ДРУГИ ПРИМАЊА

Член 18

Месечен надомест на трошоците во паушален износ им припаѓа на делегатите во Собранието на СФРЈ, членовите на Претседателството на СФРЈ, и на членовите на Сојузниот извршен совет во височина до 5 дневници, со тоа што не им припаѓа дневница при одење во републиката или автономната покраина чијшто се претставници.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ го утврдува износот на надоместот од став 1 на овој член за делегатите во Собранието на СФРЈ и за членовите на Сојузниот извршен совет, а за членовите на Претседателството на СФРЈ — Претседателството на СФРЈ или телото овластено од него.

Член 19

Функционерот има право на дневница за деновите што ги поминал вршејќи службени работи надвор од местото на вработувањето.

Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на дневница за деновите поминати надвор од местото на живеење поради учество во работата на соборот на Собранието на СФРЈ, работното тело на соборот и заедничките работни тела на соборите, чијшто е член, или поради вршење на работи според одлука од тие тела, од нивните претседатели или од претседателот на Собранието на СФРЈ.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ го утврдува износот на дневницата од ст. 1 и 2 на овој член што не може да биде поголема од 10% од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ од претходното полугодие, а ако посебно се признаваат трошоците за ноќевање — дневницата се намалува за 30%.

Функционерите и делегатите во Собранието на СФРЈ имаат право на дневници за службено патување во странство според прописите што ги донесува Сојузниот извршен совет.

Член 20

Собранието на СФРЈ им обезбедува на делегатите во Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен совет бесплатен превоз во железничкиот, поморскиот, речниот и друмскиот сообраќај во земјата, во сите правци и за неограничен број патувања.

Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на надомест за користење на авион и кола за спиење на железницата при доаѓање на седници на соборот на Собранието на СФРЈ, на работното тело на соборот и заедничките работни тела на соборите, чијшто е член, и при враќање, при патување преземено заради вршење на службени работи според одлука од тие тела, од нивните претседатели или од претседателот на Собранието на СФРЈ, како и при одење во места на територијата на својата република, односно автономна покраина со цел за вршење на делегатската функција, и враќање до своето постојано место на живеење.

Членот на Сојузниот извршен совет, кога врши службени работи, има право на надоместот од став 2 на овој член.

Член 21

Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на надомест за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ со своја одлука поблиску ги определува условите за користење и начинот на остварување на ова право.

Член 22

На функционерот што во Белград нема семеен стан му припаѓа месечен надомест на трошоците поради двоен живот од семејството, што не може да биде поголем од износот на просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ во претходното полугодие.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ ги пропишува со своја одлука условите за користење на правото на надомест на трошоците и износот на надоместот од став 1 на овој член.

Член 23

На претседателот на Собранието на СФРЈ и на претседателот на Сојузниот извршен совет, за време на вршењето на овие функции, им се обезбедува без надомест користење на стан што им одговара на нивната функција.

Член 24

На функционерот му припаѓа надомест на трошоците за селидба од местото на живеење во местото во кое ја врши функцијата, а по престанување на функцијата — до местото во кое ќе се пресели.

Надоместот за селидбени трошци од став 1 на овој член се исплатува според сметката на превозникот и паѓа врз товар на органот во кој функционерот ја врши функцијата.

На функционерот, при селидба, освен надоместот за селидбените трошоци му припаѓа и надомест во износ на едномесечен личен доход.

Член 25

На функционерот што остварува личен доход и на делегатот што остварува надомест на личниот доход во Собранието на СФРЈ, им припаѓа надомест за користење на годишен одмор во износ од 60% од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ во претходната година.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ го утврдува износот на надоместот од став 1 на овој член.

Член 26

Во случај на остварување право на пензија, функционерот што остварува личен доход и делегатот што остварува надомест на личниот доход во Собранието на СФРЈ имаат право на надомест во износ на тримесечен личен доход односно надомест на личниот доход.

Член 27

Во случај на смрт на функционер што остварува личен доход односно на делегат што остварува надомест на личниот доход во Собранието на СФРЈ, лицето што го погребало умрениот има право, на име трошоци за погребот, на надомест во износ на двомесечен личен доход, односно надомест на личниот доход на умрениот.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Одредбите на овој закон се применуваат и врз поранешните сојузни пратеници и функционери на кои им престанала функцијата, а кои го остварувале правото во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата.

Член 29

Делегатите што остваруваат надомест на личниот доход во Собранието на СФРЈ и сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата, а кои го остваруваат правото според Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата, имаат право на надомест на личниот доход, односно на личен доход во износот што го примале до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Надоместот на личниот доход односно личниот доход од став 1 на овој член се усогласува за првото полугодие на 1975 година според просечниот пораст на личните доходи на гработените во стопанството на СФРЈ и просечниот пораст на животните трошоци во второто полугодие на 1974 година, а понатаму се врши според одредбите на член 16 од овој закон.

Член 30

Одредбите на овој закон што се однесуваат на утврдувањето на личните доходи на функционерите од член 11 на овој закон и на утврдувањето на надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ се применуваат од 1 јануари 1975 година.

Одредбите на овој закон за усогласувањето на личните доходи на функционерите и за усогласувањето на надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ според член 16 на овој закон се применуваат од 1 јули 1975 година.

Другите одредби на овој закон се применуваат од денот на неговото влегување во сила.

Член 31

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

— Законот за надоместоците на личните доходи на сојузните пратеници и функционери („Службен лист на СФРЈ“ бр. 64/73);

— Одлуката за најнискиот износ на надоместот на личните доходи на функционерите што ги избира или ги именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/74);

— Одлуката за најнискиот износ на надоместот на личниот доход на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/74);

— Одлуката за телата на Сојузната скупштина и нејзините собори чии претседатели имаат право на надоместок на личниот доход („Службен лист на СФРЈ“ бр. 50/69 и 25/72).

Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

429.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 јуни 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1972 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1972 година, што е усвоена на еднаесеттата седница

на Надворешниот совет на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи од 26 јуни 1973 година.

Собрание на СФРЈ

Ас бр. 187
10 јуни 1975 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

430.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 јуни 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1973 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1973 година, што е усвоена на четиринаесеттата седница на Надворешниот совет на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи од 27 март 1974 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 164
10 јуни 1975 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

431.

Врз основ на член 24 од Законот за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75), на предлог од сојузниот секретар за пазар и цени, а по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СКЛАДИШТЕН ПРОСТОР ВО 1975 ГОДИНА ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Од средствата предвидени со Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1975 година за изградба

на складиштен простор во износот од 530.000.000 динари, Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи може да употреби, и тоа:

1) износ од 200.000.000 динари — за учество во кредитирањето на изградбата на складови од посебен интерес, од што 120.000.000 динари за учество во кредитирањето на изградбата на силоси и други складови за сместување и чување на жита, а 80.000.000 динари за учество во кредитирањето на изградбата на ладилници и други разладни магацини за сместување и чување на месо, маснотии и други земјоделско-прехранбени производи;

2) износ од 330.000.000 динари — за учество во кредитирањето на изградбата на складови, од што 260.000.000 динари за учество во кредитирањето на изградбата на силоси и други складови за сместување и чување на жита, а 70.000.000 динари за учество во кредитирањето на изградбата на ладилници, разладни магацини и други складови за сместување и чување на месо, маснотии и други земјоделско-прехранбени производи.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука, Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе ги пласира преку банката што ќе понуди најповолни услови. Со договорот склучен помеѓу избраната банка и Дирекцијата ќе се определат, согласно со условите што ги понудила банката, покрај другите, и условите за учество на банката во кредитирањето на изградбата на објектите од точка 1 на оваа одлука, како и општите услови под кои банката ќе им одобрува на инвеститорите кредити од тие средства.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 432
15 мај 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

432.

Врз основа на член 17 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 и 22/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СОДРЖАН ВО ФАКТУРИРАНАТА, А НЕНАПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА ШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОДАНОЧУВА ВО 1975 ГОДИНА

1. Вкупниот приход на основната организација на здружениот труд утврден врз основа на фактурираната реализација претставува износот искажан под редниот број 33 од образецот Деловен резултат во текот на годината, односно износот искажан под редниот број 33 од образецот Биланс на успехот, што се составен дел на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69 и 71/72).

2. Дело на вкупниот приход содржан во ненаплатената реализација го сочинуваат износите на побарувањата во тековната година, намалени за из-

носот на данокот на промет, по основ на вкупниот приход, искажани на следните конта од Основниот контен план што е составен дел на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд:

- 1) 103 — Чекови, меници, акцептни налози и други инструменти на плаќање;
- 2) 120 — Купувачи во земјата;
- 3) 121 — Купувачи во странство;
- 4) 125 — Други побарувања од деловни односи;
- 5) 126 — Побарувања над законскиот рок;
- 6) 128 — Сомнителни и спорни побарувања од деловни односи;
- 7) 169 — Интерни купувачи во земјата;
- 8) 165 — Интерни купувачи во странство.

Побарувањата искажани на конто 126 — Побарувања над законскиот рок, се намалуваат за износите искажани на конто 127 — Исправка на вредноста на побарувањата над законскиот рок, а побарувањата искажани на конто 128 — Сомнителни и спорни побарувања од деловни односи, се намалуваат за износите искажани на конто 129 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања.

3. Дело на доходот содржан во фактурираната, а ненаплатен реализација се утврдува со множење на износот искажан под редниот број 17 од образецот Деловен резултат во текот на годината, односно износот искажан под редниот број 17 од образецот Биланс на успехот, со процентот што се добива со делење на износот од точка 2 на оваа одлука со износот од точка 1 на оваа одлука.

Пресметување на делот на доходот на основната организација на здружениот труд содржан во фактурираната а ненаплатената реализација што не може да се оданочува во 1975 година, се врши на образецот Пресметка за уплата на данокот и на другите законски обврски од доходот за периодот од 1 јануари до ————— 1975 година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

4. Како даноци од доходот се подразбираат даноците и другите законски обврски, што основната организација на здружениот труд ги плаќа од доходот во корист на општествено-политичките заедници и нивните фондови, органите и организациите, искажани под ред. бр. 42 до 45 од образецот Деловен резултат во текот на годината, односно од образецот Биланс на успехот, освен придонесот за потребите на самоуправниот интересни заедници од точ. 22 до 33 на Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници, самоуправниот интересни заедници и фондовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74).

5. Даноките и другите законски обврски од точка 4 на оваа одлука, пресметани според прописите на општествено-политичките заедници основната организација на здружениот труд ги плаќа намалени за процентот утврден според одредбата на точка 3 од оваа одлука.

Како пресметани даноци и други законски обврски во смисла на член 17 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд, што се искажуваат во завршната сметка, се подразбираат даноките и другите законски обврски искажани во колона 5 оддел II од образецот Пресметка за уплата на данокот и на другите законски обврски од доходот за периодот од 1 јануари до ————— 1975 година.

6. Основната организација на здружениот труд и придонесува на Службата на општественото книговодство пресметка за уплата на данокот и на другите законски обврски од доходот на образецот од точка 3 став 2 на оваа одлука истовремено се под-

433.

В 37 1, 37б 37д
 1 и член 37г од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74, 53/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75 и 21/75), во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел на таа одлука, во колона 4 се вршат следните измени:

Тарифен број	Наименување на стоките	Поранешната кратенка за стоковниот режим на увозот.	Се заменува со кратенката за стоковниот режим на увозот
1	2	3	4
11.07	Слад, пржен или не: 1) Пржен 2) Друг	ДЛ ДЛ	РК РК
19.03	Теста за храна (макарони, шпaгeти и слични производи)	ДЛ	Д
22.03	Пиво: 1) Во шишиња и лименки 2) Друго: а) во буриња и цистерни б) друго	ДЛ ДЛ ДЛ	Д Д Д
28.03	Јаглерод (вклучувајќи и јаглени саѓи): 1) Јаглерод, вклучувајќи и високоактивни, активни и полуактивни јаглени саѓи од антрацен и од ацетилен и саѓи од чад: б) активни саѓи	ДЛ ДЛ	РК ЛБ
28.42	Карбонати и перкарбонати, трговски амониум карбонат кој содржи амониум карбамат: 2) Друго: а) карбонати: б) други: а) натриум бикарбонат	ДЛ ДЛ	ЛБ ЛБ
66.01	Чадори и сонцобрани (вклучувајќи ги и бастуните-чадори, чадорите шатори и градинарските и слични чадори): 1) Чадори и сонцобрани: а) од свила: 1) чадори 2) сонцобрани	ДЛ ДЛ ДЛ	РК РК ДК ДК

1	2	3	4
	б) од синтетични влакна: 1) чадори 2) сонцобрани	ДЛ ДЛ	ДК ДК
	в) од вештачки влакна: 1) чадори 2) сонцобрани	ДЛ ДЛ	ДК ДК
	г) од друг текстилен материјал: 1) чадори 2) сонцобрани	ДЛ ДЛ	ДК ДК
84.06	2) Друго Мотори со внатрешно со- горување, клипни:	ДЛ	ДК
	5) За моторни шински во- зила	ДЛ	Д
84.17	Машини, уреди и слична лабораториска опрема, електрично загревами или не, за обработка на материјали со менување на температурата, како што се: греење, готвење, пржење, дестилација, пречистување, стерилизација, пасте изација, паене, с- шење, евапоризација, ва- поризација, кондензација или разладување, освен машини или уреди за до- маќинство; грејачи за во- да и грејачи за бањи, не- електрични: 1) Машини и уреди (освен оние од точка 2 на овој тарифен број): г) за парење и сушење: 2) друго з) машини за фермен- тација, одржување и вештачко стареење	ДЛ ДЛ	ДК ДК
84.26	Машини за млекарството (вклучувајќи и машини за молзење): 3) Машини за изработка на сирење, путер и слични производи	ДЛ	ДК
84.30	Машини што не спаѓаат во други тарифни броеви од оваа глава, што се употребуваат во следните индустрии на храна или пи- јачки: пекарската, слат- карската, за изработка на чоколадни производи, ма- карони, равииоли или слич- ни производи, од жита за храна, за изработка на преработки од месо, риба, овошје и зеленчук (вклучувајќи и машини за се- чење и режење); за про- изводство на шеќер и пи- во: б) Машини и уреди за преработка на зелен- чук, освен сушилници	ДЛ	ДК
85.14	Микрофони и постаменти за микрофони; звучници;		

1	2	3	4
	аудиофреквентни електронички зајакнувачи:		
	4) Зајакнувачи — нискофреквентни	ДЛ	Д
86.08	Контенери специјално конструирани и опремени за превоз со еден или со повеќе видови превозни средства:		
	4) За превоз на радиоактивни материи	ДЛ	Д
	6) Друго	ДЛ	Д
87.01	Трактори (освен оние од тар. број 87.07) со уреди за дигање и спуштање на товари, со чекрци и сл. или не:		
	1) Трактори освен оние од точка 2 на овој тарифен број:		
	а) трактори над 300 KS:		
	1) трактори на тркала	ДЛ	Д
	б) други трактори на тркала:		
	2) двоосни трактори:		
	б) над 120 KS	ДЛ	Д
92.11	Грамофони, диктафони и други апарати за снимање и репродукција на звук, вклучувајќи и направи за вртење на плочи и ленти, со или без звучни глави; телевизиски апарати за снимање и репродукција на слика и звук, магнетски:		
	1) Грамофони	ДЛ	Д
	2) Магнетофони	ДЛ	Д
98.03	Пенкала и моливи (вклучувајќи и пенкала и моливи со топчиња) и други перца, држалки за перца, држалки за моливи и слични држалки и патент-моливи; делови и опрема за нив, освен од тар. број 98.04 или 98.05:		
	1) Пенкала	ДЛ	ЛБ
	3) Хемиски моливи	ДЛ	Д

2. Оваа одлука ќе се применува на работите што ќе се склучат и ќе ѝ се пријават на банката од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 434
5 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

434.

Врз со член 37д ст в 2 од — к нот 3 прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ НА 1975 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за I полугодие на 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/74) во точка 1 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„На организациите на здружениот труд на кои не им биле утврдени средствата на глобалната девизна квота за 1974 година, за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за првото полугодие на 1975 година им се утврдува глобалната девизна квота во височина од 50% од износот и видот на девизите што во 1974 година ги искористиле за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали врз основа на решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за утврдување на глобалната девизна квота за 1973 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 435
5 јуни 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

435.

Врз основа на член 6 од Законот за евиденција на движењето на средствата во областа на општата, заедничката и друга потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/72 и 24/74), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА БИЛАНСОТ НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ТОЈ БИЛАНС

Член 1

Заради обезбедување на податоци потребни за утврдување и спроведување на политиката во областа на општата и заедничката потрошувачка, надлежниот орган на општествено-политичката заедница, самоуправната интересна заедница и на фондот води евиденција за движењето на средствата (за остварувањето на приходите и расходите) за општата и заедничката потрошувачка на начинот определен со овој правилник.

Евиденцијата за движењето на средствата за општата и заедничката потрошувачка ја водат надлежните органи на општествено-политичките заедници, на самоуправните интересни заедници и на фондовите, на Сметките за водење на евиденцијата на средствата за општата и заедничката потрошу-

вачка, што се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 2

Со цел за планско насочување и следење на средствата за општата и заедничката потрошувачка во согласност со политиката на општествено-економскиот развој, а заради увид во обврските на организациите на здружениот труд, на работните луѓе и на граѓаните спрема општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондовите и заради увид во обемот и структурата на користењето на тие средства општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондовите составуваат биланс на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка и извештај за извршувањето на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка.

Член 3

Како општа потрошувачка, во смисла на овој правилник, се подразбираат средствата за задоволување на општествените потреби што се финансираат преку буџетите и фондовите на општествено-политичките заедници.

Како заедничка потрошувачка, во смисла на овој правилник, се подразбираат средствата за задоволување на заедничките потреби во општествените дејности што се финансираат по пат на самоуправните интересни заедници од областа на школството, здравството, детскиот додаток, детската заштита, пензиското и инвалидското осигурување, социјалната заштита, културата, физичката култура, научниот труд, вработувањето и сл.

Член 4

Општествено-политичките заедници напоредно со донесувањето на документи за политиката на економскиот и социјалниот развој, ги утврдуваат основните елементи за изработка на билансите на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка, до 30 ноември тековната година за следната година.

Основните елементи за изработка на билансите на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка, се утврдуваат во согласност со соодветните програми и планови на организациите на здружениот труд и со политиката на економскиот и социјалниот развој.

Заради изработка на основните елементи за билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка според став 1 на овој член, надлежниот орган на општествено-политичката заедница може да бара од корисникот на средствата податоци што ќе ги користи при изработката на тој биланс.

Член 5

Општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондовите составуваат биланси на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка врз основа на податоците од евиденцијата од член 1 на овој правилник, податоците од своите завршни сметки и периодичните пресметки за изминатиот период и инструментите на финансирањето усогласени со утврдената политика за општата и заедничката потрошувачка и основните елементи за изработка на билансите на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка од член 4 на овој правилник.

Член 6

Билансите на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка се составуваат за период од една година и содржат податоци за приходите според изворите и за распоредот на средствата според основните намени на потрошувачката, со кои врз основа на важечките прописи, општествените договори и самоуправните спогодби ќе располагаат корисниците на средствата за општата и заедничката потрошувачка.

Вкупно планираните средства и нивното користење се искажуваат во билансот од став 1 на овој член и по тримесечја.

Член 7

Општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондовите, составуваат биланси на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка напоредно со донесувањето на финансискит план на самоуправната интересна заедница и на буџетот на општествено-политичката заедница, односно напоредно со донесувањето на документите за политиката на економскиот и социјалниот развој за наредната година.

Билансите од став 1 на овој член се доставуваат до органот надлежен за работите на финансиите на општествено-политичката заедница по донесувањето од страна на собранието на општествено-политичката заедница, собранието на самоуправната интересна заедница, односно надлежниот самоуправен орган, а најдоцна до 31 март на годината за која се донесуваат тие биланси.

Член 8

Врз основа на билансите на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка, општините, автономните покраини и републиките составуваат сводни биланси на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка најдоцна до 15 април на годината за која се донесуваат тие биланси.

Сводните биланси на планираните средства од став 1 на овој член се составуваат за општествено-политичката заедница како целина, и тоа: според видовите на корисниците на средствата од член 3 на овој правилник, според областите на потрошувачката (општата и заедничката) и збирно за вкупната општа заедничка потрошувачка.

Член 9

Општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондовите чија дејност се простира на територијата на повеќе општини билансите на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка ги доставуваат до републичкиот односно покраинскиот орган надлежен за работите на финансиите.

Член 10

Билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка се составува на Образецот БПС што, заедно со упатството за составување, е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 11

Заради следење на извршувањето на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка надлежниот орган на општествено-политичката заедница, самоуправната интересна заедница и фондот е должен да составува извештај за извршувањето на тој биланс (член 2).

Извештајот од став 1 на овој член се составува по тримесечјата кумулативно врз основа на податоците од евиденцијата што се води на сметките од член 1 на овој правилник.

Член 12

Извештајот за извршувањето на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка надлежниот орган на општествено-политичката заедница, самоуправната интересна заедница и фондот го доставува до организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка, и тоа во рок од 15 дена од денот на истекот на периодот за кој се поднесува тој извештај.

Член 13

Извештајот за извршувањето на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка се составува на Образецот БИС што, заедно со упатството за составување е опечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 14

Службата на општественото книговодство врши контрола на податоците и збирна обработка на примениите извештаи за извршувањето на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка и обработените податоци, во вид на сводни биланси на извршувањето на средствата за општата и заедничката потрошувачка, на начинот од член 8 став 2 од овој правилник ги доставува на користење до општествено-политичките заедници и до другите заинтересирани органи организации, и тоа во рок од 30 дена од денот на истекот на периодот на кој се однесуваат тие извештаи.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за начинот за водење евиденција и за обезбедување податоци за движењето на средствата во областа на општата, заедничката и друга потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73 и Правилникот за основните податоци и за начинот на изработката на билансот на планираните средства за општа, заедничка и друга потрошувачка и за извештајот за извршувањето на тој биланс („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/74).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-6488/1

26 мај 1975 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Момчило Цемовиќ, с. р.

С М Е Т К И

ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА

I. ПРИХОДИ

1. Изворни приходи

- 01 Данок на доход и данок од личните доходи
- 01.1 Данок на доход
- 01.2 Данок од личниот доход од работен однос
- 01.3 Данок од личниот доход од земјоделска дејност
- 01.4 Данок од личниот доход од самостојно вршење на дејност
- 01.5 Други даноци од личниот доход и од доходот
- 02 Данок на промет и данок на имот и на приходи од имот
- 02.1 Основен данок на промет на производи
- 02.2 Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи и на надомести за услуги
- 02.3 Посебен општински данок на промет на производи и на надомести за услуги
- 02.4 Данок на промет на недвижности и права
- 02.5 Други даноци

03 Такси

- 03.1 Административни такси
- 03.2 Комунални такси
- 03.3 Судски такси
- 04 Царини
- 04.1 Царини, посебни царински давачки и такси
- 05 Приходи според посебни прописи
- 05.1 Надомести
- 05.2 Други приходи според посебни прописи
- 06 Други изворни приходи
- 06.1 Приходи на органите на управата и други приходи
- 07 Придонеси од доходот и од личниот доход
- 07.1 Придонес од доходот
- 07.2 Придонес од личниот доход од работен однос
- 07.3 Придонес од личниот доход од земјоделска дејност
- 07.4 Придонес од личниот доход од самостојно вршење на дејност
- 07.5 Други придонеси од личниот доход и од доходот

2. Дополнителни средства

- 08 Средства примени од други корисници
- 08.1 Од буџетот на општествено-политичката заедница
- 08.2 Од самоуправната интересна заедница
- 08.3 Од фондовите

3. Други средства

- 09 Кредити и ослободени средства
- 09.1 Средства на кредитите
- 09.2 Ослободени средства
- 09.3 Користени позајмици

II. РАСХОДИ

- 10 Средства пренесени на други корисници
- 10.1 На буџетите на општествено-политичките заедници
- 10.2 На самоуправните интересни заедници
- 10.3 На фондовите и на други корисници
- 11 Користење на средствата за финансирање на тековните потреби
- 11.1 Непосредни исплати за тековните потреби
- 11.2 Непосредни исплати за интервенции во стопанството
- 11.3 Непосредни исплати за нестопански инвестиции
- 11.4 Средства пренесени на крајните корисници
- 12 Кредитни и други обврски
- 12.1 Дадени кредити
- 12.2 Отплати на кредити
- 12.3 Орочени и издвоени средства

СОДРЖИНА

НА СМЕТКИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА

I. ПРИХОДИ

Вид 01 — Данок на доход и данок од личните доходи

На сметката 01.1 Данок на доход — се води републичкиот, покраинскиот, односно општинскиот данок на доход од стопанството и нестопанството.

На сметката 01.2 Данок од личниот доход од работен однос — се води републичкиот, односно покраинскиот и општинскиот данок од личниот доход од работен однос.

На сметката 01.3 Данок од личниот доход од земјоделска дејност — се води данокот што се пресметува според катастарскиот приход и според фактичниот доход, како и данокот од личниот доход од земјоделска дејност на приходи од шуми.

На сметката 01.4 Данок од личниот доход од самостојно вршење на дејност — се води републичкиот, односно покраинскиот и општинскиот данок од личниот доход од самостојно вршење на стопански и нестопански дејности, што се плаќа во паушален износ, во процент и според остварениот личен доход.

На сметката 01.5 Други даноци од личниот доход и од доходот — се води данокот од личниот доход на работниците вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност, данокот на вкупниот приход на граѓани, данокот од странски лица и сл.

Вид 02 — Данок на промет и данок на имот и на приходи од имот

На сметката 02.1 Основен данок на промет на производи — се води основниот данок на промет на производи.

На сметката 02.2 Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи и на надомести за услуги — се води посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи и посебниот републички, односно покраински данок на надомести за вршење услуги.

На сметката 02.3 Посебен општински данок на промет на производи и на надомести за услуги — се води посебниот општински данок на промет на производи и посебниот општински данок на надомести за вршење услуги.

На сметката 02.4 Данок на промет на недвижности и права — се води данокот на промет на недвижности и права.

На сметката 02.5 Други даноци — се води данокот на згради, данокот на приходи од имот и од имотни права, данокот на приходи од згради, данокот на добивки од игри на среќа, данокот на наследства и подароци, данокот на моторни возила, данокот на хибридна лоза и другите даноци на имот и на имотни права.

Вид 03 — Такси

На сметката 03.1 Административни такси — се водат царинските такси во готови пари, конзуларните такси, другите сојузни административни такси во готови пари, републичките односно покраинските административни такси во готови пари и општинските административни такси.

На сметката 03.2 Комунални такси — се водат комуналните такси за престој во туристички места, комуналните такси на фирма и комуналните такси на други предмети за таксирање.

На сметката 03.3 Судски такси — се водат сојузните, републичките, односно покраинските судски такси во готови пари и општинските судски такси.

Вид 04 — Царини

На сметката 04.1 Царини, посебни царински давачки и такси — се водат царините и посебните царински давачки и такси и посебните такси на увезени стоки и лежарина.

Вид 05 — Приходи според посебни прописи

На сметката 05.1 Надомести — се водат надомести што се установени со посебен пропис како изворни приходи на општествено-политичката заедница, на самоуправната интересна заедница и на фондот.

На сметката 05.2 Други приходи според посебни прописи — се водат другите изворни приходи, како што се казни, такси и сл.

Вид 06 — Други изворни приходи

На сметката 06.1 Приходи на органите на управата и други приходи — се водат приходите на органите на управата, како и приходите на самоуправните интересни заедници и фондови на име извршени услуги и сл.

Вид 07 — Придонеси од доходот и од личниот доход

На сметката 07.1 Придонес од доход — се водат приходите што се установени со прописи на општествено-политичката заедница, односно со одлука на органите на самоуправната интересна заедница, со општествен договор или со самоуправни спогодба а претставуваат приход на самоуправната интересна заедница.

На сметката 07.2 Придонес од личниот доход од работен однос — се водат приходите што се установени со прописи на општествено-политичката заедница, со одлука на органите на самоуправната интересна заедница со општествен договор или со самоуправни спогодба, а претставуваат приход на самоуправната интересна заедница.

На сметката 07.3 Придонес од личниот доход од земјоделска дејност — се водат приходите што, на име придонес за финансирање на заедничките потреби, ги уплатуваат индивидуалните земјоделски производители.

На сметката 07.4 Придонес од личниот доход од самостојно вршење на дејност — се водат приходите што, на име придонес за финансирање на заедничките потреби, ги уплатуваат работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓани.

На сметката 07.5 Други придонеси од личниот доход и од доходот — се водат придонесите за финансирање на заедничките потреби што не се опфатени на сметките од 07.1 до 07.4.

Вид 08 — Средства примени од други корисници

На сметката 08.1 Од буџетот на општествено-политичката заедница — се водат средствата примени од буџетот на име дополнителни средства и учество во финансирањето, односно отстапени приходи од буџетот и сл.

На сметката 08.2 Од самоуправната интересна заедница — се водат средствата што од фондот на една самоуправни интересна заедница се пренесени во фондот на друга самоуправни интересна заедница на име дополнителни средства, учество во финансирањето и сл.

На сметката 08.3 Од фондовите — се водат средствата примени од фондовите на општествено-политичката заедница без оглед на намената.

Вид 09 — Кредити и ослободени средства

Образец БПС

На сметката 09.1 Кредитни средства — се водат средствата што потекнуваат од кредитни односи, а можат да се користат за потрошувачка.

На сметката 09.2 Ослободени средства — се водат средствата што се пренесени од издвоените сметки на жиро-сметката и можат да се користат за потрошувачка.

На сметката 09.3 Користени позајмици — се водат средствата на краткорочните позајмици, и тоа салдото на користените позајмици, односно на примената позајмица намалена за делот на отплатените позајмици.

II. РАСХОДИ

Група на расходи 10 — Средства пренесени на други ко иници

На сметката 10.1 На буџетите на општествено-политичките заедници — се водат средствата пренесени во корист на буџетот на друга општествено-политичка заедница на име дополнителни средства, отстапени приходи, придонеси и сл.

На сметката 10.2 На самоуправните интересни заедници — се водат средствата пренесени на самоуправните интересни заедници на име дополнителни средства, учество во финансирањето на определени потреби или без определување на поблиската намена и сл.

На сметката 10.3 На фондовите и на други корисници — се водат средствата пренесени на фондовите на општествено-политичката заедница и на други самоуправни фондови.

Група на расходи 11 — Користење на средствата за финансирање на тековните потреби

На сметката 11.1 Непосредни исплати за тековните потреби — се водат сите непосредни исплати од буџетот, односно фондовите на самоуправните интересни заедници за тековните потреби и за функционалните расходи, освен исплатите за интервенции и инвестиции.

На сметката 11.2 Непосредни исплати за интервенции во стопанството — се водат исплатите што од буџетот, односно фондот на самоуправната интересна заедница или друг самоуправен фонд се извршени на име интервенции и инвестиции во стопанството.

На сметката 11.3 Непосредни исплати за нестопански инвестиции — се водат исплатите за нестопански инвестиции извршени непосредно од буџетот, фондот на општествено-политичката заедница односно самоуправната интересна заедница.

На сметката 11.4 Средства пренесени на крајните корисници — се водат исплатите на име пренос на средствата на органите на општествено-политичките заедници, на месните заедници, на работните заедници, на самоуправните интересни заедници и фондовите и на организациите на општествени дејности.

Група на расходи 12 — Кредитни и други обврски

На сметката 12.1 Дадени кредити — се водат средствата што корисникот на средствата за општата и заедничката потрошувачка ги дал како кредит во текот на периодот за кој се поднесува извештајот.

На сметката 12.2 Отплати на кредити — се водат отплатите на порано земените кредити.

На сметката 12.3 Орочени и издвоени средства — се водат средствата што по основ на договор се орочени кај деловната банка, издвоените средства на резервите и сите други средства што по кој и да е основ се издвојуваат на посебни сметки.

Б И Л А Н С

НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТАТА И
ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА
ЗА 197— ГОДИНА

Назив на корисникот _____

Реден број	Вид приходи и расходи	Оцена на осврзувањето за претходната година	П л а н
1	2	3	4

I. ПРИХОДИ

01 Средства пренесени од претходната година

1. Даноци на доходот и даноци од личните доходи

02 Данок на доход

03 Данок од личниот доход од работен однос

04 Данок од личниот доход од самостојно вршење на дејност

05 Данок од личниот доход од земјоделска дејност

06 Други даноци од личниот доход и од доходот

07 Вкупно (02 до 06)

2. Данок на промет и данок на имот и на приходи од имот

08 Основен данок на промет на производи

09 Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи и на надомести за услуги

10 Посебен општински данок на промет на производи и на надомести за услуги

11 Данок на промет на недвижности и права

12 Други даноци

13 Вкупно (08 до 12)

3. Такси

14 Административни такси

15 Комунални такси

16 Судски такси

17 Вкупно (14 до 16)

4. Царини

18 Царини, посебни царински давачки и такси

5. Приходи според посебни прописи

19 Надомести

20 Други приходи според посебни прописи

21 Вкупно (19 + 20)

6. Приходи на органите на управата и други приходи

22 Приходи на органите на управата и други приходи

1	2	3	4
---	---	---	---

7. Придонеси од доходот и од личниот доход

- 23 Придонеси од доходот
 24 Придонеси од личниот доход од работен однос
 25 Придонес од личниот доход од земјоделска дејност
 26 Придонес од личниот доход од самостојно вршење на дејност
 27 Други придонеси од личниот доход и од доходот
 28 Вкупно (23 до 27)
 29 Вкупно изворни приходи (07+13+17+18+21+22+28)

8. Средства примени од други корисници

- 30 Од буџетите на општествено-политичките заедници
 31 Од самоуправните интересни заедници
 32 Од фондовите
 33 Вкупно (30 до 32)

9. Кредитни и ослободени средства

- 34 Кредитни средства
 35 Ослободени средства
 36 Вкупно (34+35)
 37 Вкупно расположиви средства (1+29+33+36)
 38 Расположиви средства од 1 јануари до 31 март
 39 Расположиви средства од 1 јануари до 30 јуни
 40 Расположиви средства од 1 јануари до 30 септември
 41 Расположиви средства од 1 јануари до 31 декември

II. РАСХОДИ**10. Средства пренесени на други корисници**

- 42 На буџетите на општествено-политичките заедници
 43 На самоуправните интересни заедници
 44 На фондовите и на други корисници
 45 Вкупно (42 до 44)

11. Користење на средствата за финансирање на тековните потреби

- 46 Непосредни исплати за тековните потреби
 47 Непосредни исплати за интервенции во стопанството
 48 Непосредни исплати за нестопански инвестиции
 49 Средства пренесени на крајните корисници
 50 Вкупно (46 до 49)

12. Кредитни и други обврски

- 51 Дадени кредити
 52 Отплати на кредити

1	2	3	4
---	---	---	---

- 53 Орочени и издвоени средства
 54 Вкупно (51 до 53)
 55 Вкупно користење на средства (44+49+53)
 56 Користени средства од 1 јануари до 31 март
 57 Користени средства од 1 јануари до 30 јуни
 58 Користени средства од 1 јануари до 30 септември
 59 Користени средства од 1 јануари до 31 декември

Раководител
на финансиската служба.

Овластено лице,

Место _____
 Датум _____

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ
 ВПС — БИЛАНС НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА
 ЗА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 197— ГОДИНА**

Образецот ВПС — Биланс на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка се пополнува на следниот начин:

— во колона 3 Оцена на остварувањето за претходната година — се внесуваат проценетите податоци (со оглед на тоа што во моментот на пополнувањето на овој образец во мнозинство случаи нема да се располага со конечни податоци за извршувањето на приходите и на расходите во годината што ѝ претходи на годината за која се составува биланс на планираните средства);

— во колона 4 План — се внесуваат податоци за планираните приходи и расходи за годината за која се пополнува овој образец;

— под реден број 01 — Средства пренесени од претходната година — се внесуваат податоци за состојбата на жиро-сметката на 31 декември претходната година, коригирана и за делот на средствата што пресметковно ѝ припаѓаат на претходната година, а се наплатени во тековната година;

— под ред. бр. од 02 до 37 во колона 3 — се внесуваат податоци од соодветните сметки за водење на евиденцијата на средствата за општата и заедничката потрошувачка, односно оцена на тие податоци, а во колона 4 планираните приходи за годината за која се поднесува овој образец;

— под ред. бр. од 38 до 41 — се внесуваат вкупните средства од реден број 37 поделени по тримесечја, и тоа во колона 3 вкупните средства остварени по тримесечјата на претходната година, а во колона 4 вкупните планирани средства по тримесечјата на тековната година;

— под ред. бр. од 42 до 55 во колона 3 — се внесуваат податоци од соодветните сметки за водењето на евиденцијата, односно нивната оцена, а во колона 4 соодветните плански податоци;

— под ред. бр. од 56 до 59 се внесуваат податоци за вкупно користените средства, поделени по тримесечја.

БРАЗЕЦ Б С

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БИЛАНСОТ
НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТАТА И
ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ЗА ПЕРИОД
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 197— ГОДИНА

Назив на корисникот _____

Реден број	Вид приходи и расходи	Остварување во претходна- та година		Остварување во тековна- та година	
		1	2	3	4

I. ПРИХОДИ

01 Средства пренесени од претходната година

1. Даноци на доход и даноци од личните доходи

- 02 Данок на доход
03 Данок од личниот доход од работен однос
04 Данок од личниот доход од самостојно вршење на дејност
05 Даноци од личниот доход од земјоделска дејност
06 Други даноци од личниот доход и доходот
07 Вкупно (02 до 06)

2. Данок на промет и данок на имот и приходи од имот

- 08 Основен данок на промет на производи
09 Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи и на надомести за услуги
10 Посебен општински данок на промет на производи и на надомести за услуги
11 Данок на промет на недвижности и права
12 Други даноци
13 Вкупно (08 до 12)

3. Такси

- 14 Административни такси
15 Комунални такси
16 Судски такси
17 Вкупно (14 до 16)

4. Царини

- 18 Царини, посебни царински давачки и такси

5. Приходи според посебни прописи

- 19 Надомести
20 Други приходи според посебни прописи
21 Вкупно (19+20)

6. Приходи на органите на управата и други приходи

- 22 Приходи на органите на управата и други приходи

1	2	3	4
---	---	---	---

7. Придонеси од доходот и од личниот доход

- 23 Придонеси од доходот
24 Придонеси од личниот доход од работен однос
25 Придонес од личниот доход од земјоделска дејност
26 Придонес од личниот доход од самостојно вршење на дејност
27 Други придонеси од личниот доход и од доходот
28 Вкупно (23 до 27)
29 Вкупно изворни приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)

8. Средства примени од други корисници

- 30 Од буџетите на општествено-политичките заедници
31 Од самоуправните интересни заедници
32 Од фондовите
33 Вкупно (30 до 32)

9. Кредитни и ослободени средства

- 34 Кредитни средства
35 Ослободени средства
36 Вкупно (34+35)
37 Вкупни расположиви средства (1+29+33+36)
38 Планирани средства од 1 јануари до 31 март
39 Планирани средства од 1 јануари до 30 јуни
40 Планирани средства од 1 јануари до 30 септември
41 Планирани средства од 1 јануари до 31 декември

II. РАСХОДИ

10. Средства пренесени врз други корисници

- 42 На буџетите на општествено-политичките заедници
43 На самоуправните интересни заедници
44 На фондовите и на други корисници
45 Вкупно (42 до 44)

11. Користење на средствата за финансирање на тековните потреби

- 46 Непосредни исплати за тековните потреби
47 Непосредни исплати за интервенции во стопанството
48 Непосредни исплати за нестопански инвестиции
49 Средства пренесени на крајните корисници
50 Вкупно (46 до 49)

12. Кредитни и други обврски

- 51 Дадени кредити
52 Отплати на кредити

1	2	3	4
53	Орочени и издвоени средства		
54	Вкупно (51 до 53)		
55	Вкупно користени средства (45+50+54)		
56	Планирано користење на вкупните средства од 1 јануари до 31 март		
57	Планирано користење на вкупните средства од 1 јануари до 30 јуни		
58	Планирано користење на вкупните средства од 1 јануари до 30 септември		
59	Планирано користење на вкупните средства од 1 јануари до 31 декември		

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ БИС — ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БИЛАНСОТ НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 197— ГОДИНА

Образецот БИС Извештај за извршување на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка за периодот од 1 јануари до _____ 1974— година се пополнува на следниот начин:

— во колона 3 Остварување во претходната година — се внесуваат податоците за остварените приходи и расходи за соодветниот период од претходната година, односно за годината што ѝ претходи на годината за која се составува извештајот;

— во колона 4 Остварување во тековната година — се внесуваат податоците за соодветниот период на годината во која се поднесува извештајот, односно за целата година ако е во прашање годишен извештај;

— под реден број 01 — Средства пренесени од претходната година — се внесуваат податоците за состојбата на жиро-сметката на 31 декември на претходната година, коригирани за дел на средствата што претсметковно ѝ припаѓаат на претходната година, а наплатени се во тековната година;

— под ред. броеви од 02 до 37 — се внесуваат податоците од соодветните сметки за водење на евиденција;

— под ред. броеви од 38 до 41 — се внесуваат податоците за вкупно планираните средства, што се искажани во билансот на планираните средства за општа и заедничка потрошувачка под ред. броеви од 38 до 41;

— под ред. броеви од 42 до 55 — се внесуваат податоците од соодветните сметки за водење на евиденција;

— под ред. броеви од 56 до 59 — се внесуваат податоците за вкупно планираното користење на средствата кумулативно по тримесечјата.

436.

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО ПРИРОДНИ ЛЕКУВАЛИШТА**

Член 1

Во Правилникот за лекување на воените инвалиди во природни лекувалишта („Службен лист на

СФРЈ“, бр. 18/73) во член 4 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако природното лекувалиште обезбедува нега и помош од страна на друго лице, на инвалидот од ст. 1 и 2 од овој член не му припаѓа придружник.“
Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 2

Во член 6 став 1 се менува и гласи:

„Лекувањето во природно лекувалиште трае, по правило, 21 ден. Лекување подолго од 21 ден не подолго од 42 дена, може да се одобри ако за тоа постојат оправдани медицински причини.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Одлуката на лекарската комисија од став 2 на овој член за одобрување на лекување во траење подолго од 21 ден, подлежи на давање согласност од Комисијата на лекари вештаци, освен во случај ако таквото лекување го предложила стационарна здравствена организација на здружениот труд во која инвалидот претходно е лекуван.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 3

Член 9 се менува и гласи:

„Предлог за упатување во природно лекувалиште, по барање на инвалидот, дава лекар поединец или здравствената организација на здружениот труд во која се лекува инвалидот.“

Пред давањето на предлогот за лекување на инвалидот во природно лекувалиште, ќе се изврши непосреден увид во здравствениот картон на инвалидот што го води здравствената организација на здружениот труд кај која се лекува инвалидот.

Ако лекарот поединец, врз основа на податоците што ги поседува здравствената организација на здружениот труд, утврди дека на инвалидот му е неопходно лекување во природно лекувалиште, образложениот предлог на образецот Болеснички лист за лекување на воените инвалиди во природни лекувалишта (во натамошниот текст: болесничкиот лист) заедно со целокупната медицинска документација го доставува до лекарската комисија преку надлежниот орган на управата на собрание на општината на чија територија престојува инвалидот.

Резултатите на лабораториските и специјалистичките истражувања се внесуваат во болесничкиот лист и не можат да бидат постари од 30 дена.

Образецот на болесничкиот лист е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.“

Член 4

Во член 12 став 1 втората реченица се брише.

Член 5

Во член 14 став 2 зборот: „општински“ се брише.

Член 6

Во член 16 став 2 се менува и гласи:

„Надоместокот за работата на членовите на комисијата и на лицата што ги вршат административните работи на комисијата од став 1 на овој член, го определува републичкиот, односно покраинскиот орган надлежен за работите на заштитата на борците и воените инвалиди.“

Член 7

Во член 19 став 2 зборовите: „три месеци“ се заменуваат со зборовите: „шест месеци“.

Член 8

Член 20 се менува и гласи:

„Поканата за лекување му ја упатува на инвалидот природното лекувалиште определено за смес-

тување и лекување на инвалидот во рок од 30 дена од денот на приемот на болесничкиот лист, а најдоцна на 15 дена пред настапувањето на лекување.“

Член 9

Во член 21 став 2 зборовите: „без покана“ се заменуваат со зборовите: „без писмена покана“.

Член 10

Во член 23 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Вратениот предмет на инвалидот од став 1 на овој член општинскиот орган на управата е должен да го достави по итна постапка до надлежната лекарска комисија заради определување на друго лекувалиште.“

Досегашните ст. 2 и 3 се бришат.

Член 11

Во член 24 став 1 се менува и гласи:

„Природното лекувалиште е должно да му обезбеди на инвалидот соодветен лекарски преглед при неговото доаѓање на лекување, а инвалидот е должен да се подложи на преглед.“

Член 12

Во член 27 втората реченица се менува и гласи:

„Лекувалиштето е должно еден примерок од отпусната листа, со податоци за текот на лекувањето, со резултатите на лекувањето и со препораки за ординирачкиот лекар да му даде на инвалидот, а вториот примерок од отпусната листа, заедно со исполнетиот болеснички лист, да го достави до надлежниот општински орган на управата.“

Член 13

По член 27 се додава нов член 27а, кој гласи:

„Лекувалиштето е должно да води евиденција за лекуваните инвалиди. Евиденцијата се води според образецот Извештај за лекувањето на воените инвалиди во текот на годината, што е отпечатен кон овој правилник, и е негов составен дел. Лекувалиштето е должно податоците од тој образец да ги доставува до републичкиот, односно покраинскиот орган на управата за работите на заштитата на борците и воените инвалиди надлежен според местото на престојот на инвалидите, секоја година најдоцна до 31 јануари.“

Член 14

Во член 28 став 1 по зборовите: „Народноослободителната војна“ запирката и текстот до крајот се бришат.

Член 15

Листата на индикациите и контраиндикациите за лекување во природни лекувалишта, што е составен дел на Правилникот за лекување на воените инвалиди во природни лекувалишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73), се менува и гласи:

„Листа на индикациите и контраиндикациите за лекување во природни лекувалишта

А. БАЊСКО ЛЕКУВАЊЕ

1. Индикации

Бањско лекување во соодветно природно лекувалиште е индицирано за следните болести:

1) болести на желудникот:

а) гризлица на желудникот по рендгенски потврдена санација постигната со медикаментозно лекување — во текот на три години едноподруго;

б) дуоденална гризлица во фаза на клиничка ремисија — во текот на три години едноподруго;

в) состојба по операција на желудникот и ресекција на цревата — во текот на три години едноподруго;

2) болести на цревата:

тешки и упорни облици на колитис по долго болничко лекување — во текот на две години едноподруго;

3) болести на црниот дигер:

а) реконвалесцентни состојби по болнички лекуван акутен хепатитис — во текот на две години едноподруго;

б) постхепатитична состојба или хроничен хепатитис со изразено растројување на функцијата на црниот дигер — во текот на две години едноподруго;

4) болести на жолчниот меур и жолчните патишта:

а) состојба по отстранување на жолчниот меур — во текот на две години едноподруго по операцијата;

б) прележан и во реконвалесценција панкреатитис;

в) по ресекција на панкреас — во текот на две години едноподруго по операцијата;

5) болести на бубрезите и мочните патишта:

состојба по операцијата на бубрезите и мочните патишта — во текот на две години едноподруго;

6) болести на женските полови органи и цицка: хронични воспаливи процеси и состојба по поголеми оперативни зафати (утерус, аднекс, мама) — во текот на три години едноподруго по болничкото лекување;

7) болести на локомоторниот апарат:

а) ревматоид артритис (со варијанти) во сите фази — во текот на три години едноподруго;

б) псоријатичен артритис во сите фази — во текот на три години едноподруго;

в) спондилитис анкилозанс (М. Bechterow), особено во рана фаза — секоја втора година до настапувањето на конечни анкилози;

г) дегенеративни ревматски промени на зглобовите (артроза, полиартроза) во врска со субдекомпензација, односно декомпензација, како и кај потешки стагодинаски растројства — во текот на две години едноподруго;

д) дегенеративни ревматски промени на 'рбетот (спондилози, спондилартрози), средени со статички и функционални испади — во текот на две години едноподруго;

е) деформитети на 'рбетниот столб (кифозис, сколиозис, коксавара, крура вара итн.), следени со тешки стагодинаски растројства — во текот на две години едноподруго;

ж) екстраартикуларен ревматизам (тендовагинитис, миозитис, периагритис, итн.) следен со напоредни болки, со контрактури и со други функционални испади — во текот на една година;

з) остеогени, артрогени, миогени, десмогени контрактури, како и декомпензирани мидископатии пред операција — односно по операција — во текот на една година;

4) ампутациони чкунки во случаи на потешка хипотрофија на мускулите на развој на контрактури и декубитални улцери, при подготовка за промена на протези — секоја втора година за долни екстремитети и секоја трета година за горни екстремитети;

8) болести на метаболизмот и ендокрини болести:

а) шеќерна болест терапевтски добро урамнотена — во текот на три години едноподруго;

б) урична дијатеза и уричен артритис — во текот на три години едноподруго;

9) болести на периферниот и централниот нервен систем:

а) невритис, полиневритис, полиневропатија и невралгија (токсични, воспални, метаболични или трауматски) по клиничка обработка и медикаментозна терапија — во текот на две години едноподруго;

б) фантомска болка, клинички потврдена — во текот на две години едноподруго;

в) состојба по оперативен зафат на периферниот и централниот нервен систем — во текот на три години едноподруго;

г) парези, плегии (моно, хеми, пара) по завршено болничко лекување — во текот на три години едноподруго;

д) прогресивна мускулна дистрофија и други миопатии по болничко лекување или медикаментозна и физикална терапија — во текот на три години едноподруго;

е) мултипла склероза, синдромијелија, Паркинсонова болест, по завршена клиничка обработка и лекување и посебна препорака за балнеокинези терапија во специјализирана здравствена организација на здружениот труд со природен фактор на лекување — во текот на три години едноподруго.

II. Контраиндикации

Бањско лекување е контраиндицирано за следните болести:

1) според општата контраиндикација:

а) сите акутни фебрилни состојби;

б) сите облици на туберкулоза на белите дробови или на други органи, со знаци на активитет;

в) кахетични и дементни состојби;

г) состојба по прележано инфективно заболување и по обемно крварење во траење до 3 месеци;

д) крвни болести — пернициозна анемија, тешка анемија, хеморагични дијатези, панмиелофтиза, агранулоцитоза;

2) болести на желудникот:

а) гризлица на желудникот во фаза на еволуција (со рендгенски видлива ниша);

б) изразени стенози на пилорусот и дуоденумот;

в) гризлица на дванаесетпрстното црево со компликации (пенетрација, перфорација, крварење) или со зачестени кризи на болките;

3) болести на цревата:

субоклузии и илеуси;

4) болести на црниот цигер:

а) цироза на црниот цигер со езофагеални варикозитети или асцитес;

б) апсцес на црниот цигер;

5) болести на жолчниот меур и жолчните патишта:

а) камен на жолчниот меур или жолчните патишта;

б) хидропс на жолчниот меур;

6) болести на бубрезите и мочните патишта:

а) потешки облици на акутен нефритис и субдекомпензирани состојби на бубрезите;

б) непроодни мочни патишта следени со секундарна инфекција и хидронефроза;

7) состојба и болести на женските органи:

а) бременост;

б) метрорагија;

8) болести на зглобовите:

ревматска треска во фаза на еволуција со и без промени на срцето;

9) болести на периферниот и централниот нервен систем:

а) потешки органски болести на централниот нервен систем, како што се активни воспални заболувања, експанзивни процеси, хередодегенеративни заболувања;

б) епилепсија освен при упатување во стационарна здравствена организација на здружениот труд со природен фактор на лекување;

в) потешки психози и психопатии;

10) болести на ендокриниот систем:

а) тежок облик на шеќерна болест склон на ацидоза;

б) други потешки ендокрини болести (Sy Cushing, Mb Simmonds, акромегалија, манифестна тетанија и др.);

11) болести на белите дробови:

емфизем на белите дробови со респираторна инсуфициенција од потежок степен;

12) болести на срцето и крвните садови:

а) валвуларни мани во фаза на еволуција или субдекомпензација;

б) сите кардиопатии во фаза на субдекомпензација;

в) други потешки органски болести на срцето и коронарните садови;

г) состојба со изразито фиксиран висок крвен притисок, со изразени кардиоцереброренални промени;

13) болести на коските:

остеоартикуларна туберкулоза.

Б. КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ ВО ПЛАНИНИ

I. Индикации

Климатско лекување во планини до 1.200 метри е индицирано за следните болести:

1) болести на хематопоезните органи:

посилна секундарна анемија по завршено болничко лекување — во текот на две години едноподруго;

2) неспецифични болести на органите за дишење:

а) полесни и потешки облици на бронхијална астма, по поминато лекување, само во соодветна доба на годината — во текот на три години едноподруго;

б) болести на белите дробови излекувани со хируршка интервенција и со дополнително лекување — во текот на три години едноподруго;

3) болести на ендокриниот систем:

M. Basedow и хипертиреоза во ремисија постигната со лекување — во текот на две години едноподруго;

4) психички растројства:

реактивни психоневрози со соматски симптоми, како продолжение на болничкото лекување — во текот на две години едноподруго;

5) туберкулоза на белите дробови и на други органи:

а) излекувана туберкулоза на белите дробови или на други органи, смирена со активно лекување — во текот на три години едноподруго;

б) туберкулоза на белите дробови излекувана со хируршка интервенција и со дополнително лекување — во текот на три години едноподруго;

в) туберкулоза на серозите по исчезнување на сите манифестации на активитет — во текот на две години едноподруго;

г) туберкулозни заболувања на окото по примената специјална терапија — во текот на две години едноподруго.

II. Контраиндикации

Лекување во височинско природно лекувалиште е контраиндицирано за следните болести:

- 1) сите акутни тешки болести придружувани со фебрилитет или без него;
- 2) неуспешно лекување на малигни тумори и на нестабилизирани малигни хемопатии;
- 3) сите облици туберкулоза на белите дробови и на други органи со знаци на активитет;
- 4) нелекувани пернициозни анемии;
- 5) кахектични и дементни состојби;
- 6) опсесивно-фобични нервози;
- 7) изразени стенози на пилорусот или дуоденумот;
- 8) камен на жолчниот меур или на жолчните патишта;
- 9) облици на акутен нефритис и субдекомпензирана состојба на бубрезите;
- 10) непроодни мочни патишта придружувани со секундарна инфекција и хидронефроза;
- 11) метрорагија;
- 12) сите кардиопatii во субдекомпензирана фаза;
- 13) состојби на изразито фиксиран висок крвен притисок со изразени кардиоцереброренални промени.

В. ЛЕКУВАЊЕ НА МОРЕ

I. Индикации

Лекување на море е индицирано за следните болести:

- 1) болести на органите за дишење:
 - а) полесни и потешки облици на бронхијална астма што бара морска клима како продолжение на лекувањето во соодветна доба на годината — во текот на една до три години едноподруго;
 - б) дифузен хроничен бронхитис, со или без бронхиектазии, со знаци на потешка респираторна инсуфициенција, безуспешно лекуван со сите современи методи на лекување — во текот на една до две години едноподруго;
 - в) хроничен рецидивирачки ринофаринголарингитис, по безуспешно лекување — во текот на две години едноподруго;
- 2) туберкулоза:
 - а) специфичен лимфаденитис по завршено туберкулозостатично или хируршко лекување — во текот на две години едноподруго;
 - б) остеоартикуларна туберкулоза без фистули — во текот на три години едноподруго;
 - в) туберкулозен адекситис — во текот на две години едноподруго;
- 3) ампутациони чкунки во случаи на потешка хипотрофија на мускулите, на развој на контрактури и декубитални улцери, при подготвување за промена на протези — секоја втора година за долните екстремитети и секоја трета година за горните екстремитети;
- 4) невритис, полиневритис, полиневропатија и невралгија (токсични, воспалени, метаболички или трауматски) по клиничка обработка и медикаментозна терапија во стационарна здравствена организација на здружениот труд со природен фактор на лекување — во текот на две години едноподруго;

5) генерализирани псоријази:

- а) псоријаза во фаза на генерализација;
 - б) генерализиран невродерматитис или хронични рецидивирачки алергични болести на кожата по долго неуспешно лекување — во текот на две години едноподруго;
 - 6) состојби по некротични и оперативни промени на срцето:
 - а) состојба по инфаркт на миокард, со цел за рехабилитација, само во специјализирана здравствена организација на здружениот труд со природен фактор на лекување — во текот на три години едноподруго;
 - б) состојба по оперативни зафати на срцето, по завршеното клиничко лекување и по препорака на клиниката само во специјализирана здравствена организација на здружениот труд со природен фактор на лекување — во текот на две години едноподруго.
- Во случаите од одредбите под а) и б) од оваа точка лекувањето може да се спроведува во специјализирани здравствени организации на здружениот труд со природен фактор на лекување, што не се на море.

II. Контраиндикации

Лекувањето на море е контраиндицирано за следните болести:

- 1) потешки акутни болести, со и без фебрилитет;
- 2) сите активни облици туберкулоза на белите дробови, серозите и грлото;
- 3) сите тешки болести на окото;
- 4) неуспешно лекување на малигни тумори и нестабилизирана малигхемопатија;
- 5) пернициозни анемии, хеморалгични дијатези, агранулоцитози, панимиелофтизи;
- 6) изразени стенози на пилорусот и дуоденумот;
- 7) цироза на црниот дигер со езофагеални варијанозитети или асцитес;
- 8) потешки облици на акутен нефритис и субдекомпензирани состојби на бубрезите;
- 9) кахектични и дементни состојби;
- 10) метрорагија, потешки органски болести на нервниот систем, како што се воспални заболувања, експанзивни процеси и хередодегенеративни заболувања;
- 11) потешки психози и психопатии;
- 12) епилепсија;
- 13) М. Basedow и хипертиреоза во фаза на лекување;
- 14) тешки облици на шеќерна болест со склоност кон ацидоза;
- 15) заболувања на срцето во фаза на субдекомпензација, освен ако се упатува во специјализирана здравствена организација на здружениот труд со природен фактор на лекување;
- 16) состојба на изразито фиксиран висок крвен притисок со изразени кардиоцереброренални промени;
- 17) дерматоза со улцерации.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 412/1
2 јуни 1975 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за прашања на борците
и воспитите инвалиди,
Мара Радиќ, с. р.

(назив на природното лекувалиште)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО ТЕКОТ НА ————— ГОДИНА

Примени болеснички листи до крајот на календарската година	Настапиле на лекува- ње до 31 декември — година	Одобрено лекување подолго од 21 ден		Број на инва- лидите со при- дружник		Број на корисниците										Носители на „Пар- тизанска споменица 1941“, што не се воени инвалиди
		Од тоа:		Од тоа:		Група на инвалидитетот										
		ВКУПНО	до 30 дена	над 30 дена	ВКУПНО	според ЗЗВИ	според Пра- вилникот	ВКУПНО	I	II	III	IV	V	VI	VII	

ВКУПНО

БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА

ЦРНА ГОРА

ХРВАТСКА

МАКЕДОНИЈА

СЛОВЕНИЈА

СРБИЈА

ВОЈВОДИНА

КОСОВО

437.

Врз основа на член 19 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/74), директорот на Сојузната управа за радиоврски, пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА РАДИОЕМИСИИТЕ

Член 1

Правилникот за означување на радиоемисиите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/72) престанува да важи.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-1376/1
28 март 1975 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за радиоврски,
мр Љубомир Дуловиќ, с. р.

438.

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73), во врска со одредбата на редниот број 10 оддел Статистика на шумарството од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1975 година, што е составен дел на Одлуката за донесување Програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/75 и 22/75), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ПОПИС НА ШУМСКИТЕ СООБРАКАЈНИЦИ (ШУМ-62)

1. Статистичкото истражување Попис на шумските сообраќајници (ШУМ-62) ќе се спроведе од 1 до 15 октомври 1975 година.

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се присоберат податоци за должината на сите постојани шумски сообраќајници, како и за должината на јавните патишта што минуваат низ шуми, а се користат или можат да се користат во шумарството за извоз на дрво од шуми.

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и на образците, што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика, во со-

работка со републичките и покраинските заводи за статистика.

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статистика и републичките и покраинските заводи за статистика.

5. Податоците присобрани со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе служат исклучиво за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0601-3060
30 мај 1975 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

439.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТРАЈНОГОРЕЧКИ ПЕЧКИ ЗА ЦВРСТИ ГОРИВА

1. Решението за југословенскиот стандард за трајногоречки печки за цврсти горива („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/71), со кое е донесен југословенскиот стандард JUS M. R4.020 престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила на 30 јуни 1975 година.

Бр. 03-3129/1
16 април 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

440.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕПИСИ

1. Решението за југословенските стандарди за теписи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/65), со кое се донесени југословенските стандарди JUS F.C.2.211 и JUS F.C.2.212, престанува да важи.

Ова решение влегува во сила на 31 декември 1975 година.

Бр. 10-2344/1
22 април 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

441.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПИПЕРКА ЗА ЗАЧИН

1. Се донесува југословенскиот стандард:
Мелена пиперка за зачин.

Технички услови и испитувања — — JUS E.H6.101

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1975 година.

Бр. 07-4309/1
29 мај 1975 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

442.

Врз основа на член 17 став 3 и член 62 точка 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во врска со одредбите на глава II оддел 5 од Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74) и точ. 2, 5 и 6 од Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/75 и 25/75), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1975 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1975 година („Службен лист

на СФРЈ“, бр. 4/75 и 28/75) во точка 11 одредбата под 4 се менува и гласи:

„4) врз основа на обврзници на републиките и автономните покраини, како обврзниците според кои републиките, односно автономните покраини со закон презеле обврска за нивното амортизирање — до височина од 50% од номиналниот износ на обврзниците што втасува во рок до 6 месеци од денот на користењето на кредитите.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 35
27 мај 1975 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

443.

Врз основа на член 18 став 3 и чл. 19 и 26 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНАТА СТАПКА НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за каматната стапка на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/74) точка 2 се менува и гласи:

„2. Каматата според одредбите на оваа одлука Народната банка на Југославија ја пресметува и им ја плаќа на депонентите, и тоа:

1) на средствата на задолжителната резерва на деловните банки — тримесечно нааназад;

2) на благајничките записи на Народната банка на Југославија — во рокот на втасаност на благајничките записи;

3) на средствата на штедните влогови на Поштенската штедилница: камата по стапка од 1% годишно — месечно нааназад, и камата по стапка според која Поштенската штедилница плаќа камата на штедните влогови а најмногу по стапка од 7,5% годишно нааназад до истекот на календарската година.“

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

О. бр. 37
28 мај 1975 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

444.

Организациите на здружениот труд регистрирани за промет, односно увоз на филмови, што учествуваат во увозот на филмови, на пленарните состаноци одржани на 26 ноември 1974 година и на 30 јануари 1975 година склучија и потпишаа Општествен договор за начинот и условите за увоз на кинематографски долгометражни и краткометражни играни, документарни и цртани филмови за потребите за јавно прикажување во кинорежата на Југославија, кој во извод гласи:

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72) во врска со Уредбата за постапката за склучување и објавување на општествени договори за начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), организациите на здружениот труд што учествуваат во увозот на филмови за потребите на југословенските кина преку своите овластени претставници, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА КИНЕМАТОГРАФСКИ ДОЛГОМЕТРАЖНИ И КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ, ДОКУМЕНТАРНИ И ЦРТАНИ ФИЛМОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ЈАВНО ПРИКАЖУВАЊЕ ВО КИНОРЕЖАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Организациите на здружениот труд регистрирани за промет на филмови, што увезуваат филмови во свое име и за своја сметка, на странскиот пазар истапуваат според одредбите на овој општествен договор.

Член 2

Организациите на здружениот труд регистрирани за промет на филмови увезуваат филмови сразмерно на бројот на домашните филмови пуштени во промет во кинорежата на територијата на Југославија.

Како филм пуштен во промет се смета јавното прикажување на филмот во времетраењето на лиценцата.

Член 3

Учесниците на овој општествен договор ќе се придржуваат кон политиката и пропорциите на увозот на филмови, што за секоја година се утврдуваат во согласност со пошироките општествени интереси и со потребите на пазарот.

Политиката и пропорциите на увозот на филмови ја утврдува Пленумот на учесниците на овој општествен договор проширен со по еден претставник што ќе го делегираат:

1) Сојузот на филмските работници на Југославија;

2) републиките и покраинските самоуправни интересни заедници за култура;

3) Комисијата за репродуктивна кинематографија на Стопанската комора на Југославија;

4) Секцијата на производителите на Деловното здружение „Југославија филм“.

Член 4

Учесниците на овој договор нема да увезуваат филмови чија основна содржинска и идејно-естетска насоченост е во спротивност со хуманистичките,

културните и воспитнообразовните цели и потреби на југословенското самоуправно социјалистичко општество.

Член 5

Филмската програма се состои од игран филм во должина на траењето над 100 минути или од игран филм со додаток првенствено на домашен краткотражен филм чие производство го помага општествената заедница во вкупна должина на траењето од најмалку 100 минути.

Член 6

Организацијата на здружениот труд што се занимава со промет на филмови е должна да води листа на резервацијата на филмовите што ги увезува.

Организацијата на здружениот труд може да ги набавува и увезува само оние филмови што се внесени во листата на резервацијата на филмови.

За сите организации на здружениот труд на кои се однесува овој општествен договор, Деловното здружение „Југославија филм“ води заедничка листа на резервацијата на филмови, независно од тоа дали организацијата е член на тоа здружение.

Начинот на водењето на листата и постапката во врска со резервацијата на филмови поблиску се уредуваат со посебни општи акти што се донесуваат врз основа на овој општествен договор.

Член 7

Учесниците на овој општествен договор членови на Деловното здружение „Југославија филм“ увезуваат филмови преку тоа здружение.

Увозот на филмови од Албанија, Бугарија, Чехословачка, Кина, Куба, Унгарија, Монголија, Германска Демократска Република, Полска, Романија, Северна Кореја и СССР се врши исклучиво преку деловното здружение „Југославија филм“, без оглед на тоа дали увозникот е член на тоа здружение.

Член 8

Овој општествен договор се склучува на нео-пределено време.

Учесниците на овој општествен договор можат да донесат одлука за раскинување на овој договор, ако заеднички утврдат дека не постои потреба од овој договор, или ако нови прописи битно ги изменат условите на работењето во оваа област.

Претставници на организациите на здружениот труд што учествуваат во прометот и извозот на филмови:

„Авала Генекс“ — Белград, „Адриа филм“ — Загреб, „Центар ФРЗ“ — Белград, „Дунав филм“ — Белград, „Кроација филм“ — Загреб, „Инекс филм“ — Белград, „Јадран филм“ — Загреб, „Кинема“ — Сараево, „Кинематографи“ — Загреб, „Македонија филм“ — Скопје, „Морава филм“ — Белград, „Весна филм“ — Љубљана, „Зета филм“ — Будва, „Загреб филм“ — Загреб и Удружење приказивача филмова СР Србије — Белград.

Овој општествен договор го прифатија Стопанската комора на Југославија на состаноците на 26 декември 1974 година и на 26 февруари 1975 година и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија со актите бр. 17-31820/1 од 25 јануари 1975 година и бр. 17-3425 од 19 март 1975 година.

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

445.

Организациите на здружениот труд што учествуваат во надворешнотрговскиот промет на производите од гранките 122 и 313, на пленарниот составок одржан на 11 јули 1974 година склучија и потпишаа Општествен договор за условите и начинот за вршење на надворешнотрговскиот промет на производи на шумарството и дрвната индустрија со земјите од Источна Европа кој во извод гласи:

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склучување и објавување на општествени договори за начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), претставниците на организациите на здружениот труд што учествуваат во надворешнотрговскиот промет на производите од гранките 122 и 313, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ШУМАРСТВОТО И ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА СО ЗЕМЈИТЕ ОД ИСТОЧНА ЕВРОПА

Член 1

Со овој општествен договор се утврдуваат условите и начинот на вршење на надворешнотрговски промет на производите на шумарството и дрвната индустрија со СССР, Демократска Република Германија, Романија, Чехословачка, Полска, Унгарија и Бугарија, како и со Албанија.

Одредбите на овој општествен договор се применуваат врз:

- 1) извозот на производи од гранките 122 и 313;
- 2) увозот на производи од гранките 122 и 313, освен на увозот на целулозно дрво.

Целта на овој општествен договор му е унапредување на организирање и единствено настапување на пазарите од став 1 на овој член и регионално насочување на извозот и увозот, со обврска за придржување кон меѓудржавните спогодби, стокните листи, насоките на општата економска политика и прописите што го регулираат надворешнотрговскиот промет со наведените земји и со производите од став 2 на овој член, како и унапредување на пласманот, оптимално остварување на предвидениот обем на извозот и увозот и постојано следење и унапредување на надворешнотрговската размена на производи на шумарството и дрвната индустрија.

Член 2

Заради организирање на настапување во вршењето на надворешнотрговски промет со земјите од член 1 на овој општествен договор, учесниците се согласија да определат по една организација на здружениот труд, регистрирана за вршење на надворешнотрговски промет, како носител на работата (во натамошниот текст: носителот на работата) за секоја одделна земја.

Носителот на работата води преговори и склучува договори за извоз и увоз на производите од член 1 став 2 на овој општествен договор, предвидени во стокните листи.

Со одлука на Координациониот одбор (член 9) може да се определи една или повеќе организации на здружениот труд во својство на консултант да учествува во преговорите што ги води носителот на работата.

Член 3

Носителот на работата преговара и склучува договори во свое име а за сметка на организациите на здружениот труд што ги претставува.

Член 5

Договорите за извоз и увоз што се однесуваат на врзани, компензациони и други работи, ако се во прашање производи од стоковните листи, можат да се подготвуваат и склучуваат дури по склучувањето на договорите за производите и за количините од тие стоковни листи.

За сите производи од стоковните листи за кои носителот на работата веќе склучил договор и за сите производи надвор од стоковните листи, заинтересираните организации на здружениот труд се должни, пред склучувањето на договор за извоз, односно увоз на тие производи, да прибават мислење од Координациониот одбор.

Член 6

Носителот на работата е должен стручно и систематски да го истражува соодветниот пазар за односните стоки и за резултатите на истражувањето да ги известува заинтересираните организации на здружениот труд. Тој се грижи и за навремено пристапување кон преговори, склучување на договори и извршување на работите во врска со склучените договори, како што се: пријавување на работата на банката, доставување глобални пријави до заинтересираните организации на здружениот труд, давање диспозиции за подготвување и натовар на стоките, отворање и пренесување на акредитиви, усогласување на условите и акредитивите, организирање на преземањето на стоките, организирање на саеми и изложби и сл.

Член 7

Носителот на работата за одделни земји го определува Пленумот на учесниците на овој општествен договор. На една организација на здружениот труд може да ѝ се довери да биде носител на работата само за една земја.

Пленумот на учесниците на овој општествен договор го избира носителот на работата на 2 години. На предлог од Координациониот одбор, Пленумот може и пред истекот на овој рок да ѝ го одземе на организацијата на здружениот труд правото да биде носител на работата ако се утврди дека не се придржувала кон одредбите на овој општествен договор.

Член 8

Овој општествен договор се склучува на време од 4 години. Неговото важење може да престане и порано ако го раскинат онолку организации на здружениот труд — учесници на овој општествен договор што во надворешнотрговскиот промет во претходната година учествувале со најмалку 51% од вкупно остварениот промет на пазарите на земјите од член 1 став 1 на овој општествен договор.

Член 9

Органи за спроведување на овој општествен договор се:

- 1) Пленумот;
- 2) Координациониот одбор;
- 3) групациите.

Пленумот го сочинуваат овластените претставници на учесниците на овој општествен договор.

Координациониот одбор се состои од 17 членови — претставници на производствените и на надворешнотрговските организации на здружениот труд. Членовите на Координациониот одбор ги избира Пленумот, и тоа на време од 4 години.

Групациите ги сочинуваат претставниците на организациите на здружениот труд производители на стоки, односно на одделни производи или групи производи што се извезуваат и на трговските организации на здружениот труд што се занимаваат со организирање на производството и извозот на тие стоки, односно на тие производи.

Член 11

Кон овој општествен договор можат да пристапат и сите други организации на здружениот труд што се сметаат како учесници во надворешнотрговскиот промет што е предмет на овој општествен договор.

Претставници на организациите на здружениот труд што учествуваат во надворешнотрговскиот промет на производите од гранките 122 и 313: „Јавор“ — Пивка, „Копитарна“ — Севница, Лесна индустрија — Литија, „Мебло“ — Нова Горица, Лесно-индустријско подјетје „Лес“ — Птуј, Творница фурнира — Петриња, „Брест“ — Церкница, „Глин“ — Назарје, „Савиња“ — Цеље, „Орбитал“ — Љубљана, Лесно-индустријско подјетје — Словенске Конџице, „Марко Шавриќ“ — Загреб, Дрвно-индустријско подузеќе — Питомача, Мундус „Флорјан Бобић“ — Бараждин, „Орислик“ — Ориовац, „Горан Продукт“ — Чабар, „Раде Шупиќ“ — Риека, Виноградарско-живинарски комбинат — Љугомер, „Било-Калник“ — Копривница, „Градиш“ — Врбовец, Пољопривредна задруга — Генералски Стол, „Гај“ — Подравска Слатина, Дрвно-индустријски комбинат „Стјепан Секулиќ“ — Нова Градишка, „Славонија“ — Славонски Брод, Дрвна индустрија — Врбовско, „Година“ — Новоселец, Дрвно-индустријско подузеќе — Турополе, Дрвно-индустријско подузеќе — Карловац, Дрвно-индустријско подузеќе — Огулин, Пољопривредно-дрвно предузеќе — Купленово, Пољопривредни комбинат „Ќупа“ — Вукова Горица, Дрвно-индустријско подузеќе — Глина, „Спачва“ — Винковци, „Дрвопроизвод“ — Јастребарско, „Славонија-храст“ — Ораховица, „Палук“ — Пакрац, Дрвно-индустријско подузеќе — Удбина, „Плешивица“ — Доњи Лапац, Дрвно-индустријско подузеќе — Оточац, Дрвно-индустријско подузеќе — Бјеловар, Дрвно-индустријско подузеќе — Перушиќ, Дрвно-индустријско подузеќе — Дуго Село, Дрвно-индустријски комбинат — Вировитица, Дрвно-индустријски комбинат — Гуреновац, „Пошет“ — Дуга Реса, Дрвни комбинат „Брестовац“ — Гарешница, „Слога“ — Гуреновац, „Шипад“ — Сапраево, „Криваја“ — Завидовиќи, „Врбас“ — Бања Лука, „Линошпер“ — Босански Нови, „Маглик“ — Фоча, „Борја“ — Теслиќ, „Симпо“ — Врање, Дрвни комбинат — Сремска Митровица, „8. октобар“ — Бечеј, „Слога“ — Владичин Хан, „Нина“ — Нови Сад, „Слободан Јовиќ“ — Кучево, „Пошет“ — Пирот, „Дрвена Застава“ — Крушевац, „20. октобар“ — Белград, „27. новембар“ — Рашка, „Пилана“ — Мали Зворник, „Копаноник“ — Куршумлија, „Косоводрво“ — Приштина, „Јела“ — Шабац, „Жарко Зрењанин“ — Зрењанин, „Јасен“ — Кралево, „Нова Будукност“ — Суботица, „Петар Драпшин“ — Кикинда, „Уметност“ — Вачка Топола, „Македонијадрво“ — Скопје, „Треска“ — Скопје, „Бор“ — Цлав, „Јаворак“ — Никшиќ, „Дрвоимпекс“ — Титоград, „Југодрво“ — Белград, „Експортдрво“ — Загреб, „Словенијалес“ — Љубљана, „Унилес“ — Љубљана, „Сана“ — Сански Мост, „Елан“ — Бегуње, „Лесонит“ — Илирска Бистрица.

Овој општествен договор го прифатија Стопанската комора на Југославија, со актот 1718/57 од 26 декември 1974 година и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, со актот бр. 17-5550/1 од 2 април 1975 година.

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

446.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА ЗА ХАРТИЈА И ДРВЕСИНА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 11 септември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за целулоза за хартија и дрвесина, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/t
— целулоза белена од иглолисници:	
1) сулфитна IA	до 6.875
2) сулфитна IA extra strong	до 7.012
3) сулфитна IA extra weak	до 7.600
4) сулфитна IIA	до 6.675
5) сулфитна KV, во бали	до 6.875
6) сулфитна перо лесна	до 8.562
7) сулфитна пергамин	до 10.500
8) сулфатна IA	до 6.875
— целулоза небелена од иглолисници:	
1) сулфитна IA	до 6.302
2) сулфитна рото	до 6.031
3) сулфитна IIA	до 5.775
4) сулфитна IIIA	до 5.225
5) сулфитна IIIC, сува	до 4.125
6) сулфитна IV, во бали	до 5.850
7) сулфатна IA	до 5.913
— целулоза белена од широколисници:	
1) сулфитна IA	до 6.188
2) сулфитна IIA	до 5.988
3) сулфатна од меки широколисници, сува	до 6.413
4) сулфатна од меки широколисници, мокра	до 6.325
5) сулфатна од тврди широколисници	до 6.050
— дрвесина	до 4.263

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2609 од 28 мај 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: Товарна целулозе — Медводе, Товарна целулозе и папирија „Гуро Салај“ — Кршко, Фабрика целулозе и папира „Матроз“ — Сремска Митровица, Загребачка творница папира — Загреб, Фабрика целулозе и папира — Приедор, Фабрика целулозе и папира — Дрвар и Папирица „Количево“ — Количево.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Загребачка творница папира — Загреб, Здружене папирице — Љубљана, Папирица „Количево“

— Количево, Товарна документнега и картнега папирија — Радече, Слаткогорска товарна картон и папирија — Слатки Врх, Фабрика дрвеначе и папира — Чачак, Београдски издавачко-графички завод — Белград, Фабрика за целулоза и хартија — Кочани, Фабрика картон и лепенке — Умка и Фабрика целулозе и папира „Матроз“ — Сремска Митровица.

447.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРАДЕЖНИ МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСПОРТ НА БЕТОН, ОПРЕМА И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 28 февруари 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за градежни машини за производство и транспорт на бетон, опрема и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа: за мешалки до 15%, за други градежни машини опфатени со Спогодбата до 18% и за опрема и за нивни резервни делови до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1289 од 29 мај 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Градис“ — Љубљана, „Фаграм“ — Смедерево, „Итас“ — Кочевје, „Прогрес“ — Младеновац, „Лифам“ — Стара Пазова и „Сигмат“ — Брестаница.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 23 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата што се наоѓа во документацијата на Стопанската комора на Југославија.

448.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАРТОНСКИ БУРИЊА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 26 јуни 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за картонски буриња, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 20%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2375 од 14 мај 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден со спогодбата.

Претставник на производителот: Дрвно индустриско претпријатие „Стеван Филиповиќ“ — Валево.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Милан Благојевиќ“ — Лучани, „Југодрво“ — Белград, „Зорка“ — Шабац и Митод — Сежана.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/75, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

Во точка 3 наместо зборовите: „1 јули 1975 година“ треба да стои: „1 јануари 1976 година“.

Во точка 5 наместо зборовите: „1 јули 1975 година“ треба да стои: „31 декември 1975 година“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 28 мај 1975 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за експлозивни и детонирачки штапини, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/75, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕКСПЛОЗИВИ И ДЕТОНИРАЧКИ ШТАПИНИ

Во точка 4 наместо ознаката: „JUS H.D3.050“ треба да стои: „JUS H.D3.053“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 28 мај 1975 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се назначува Лазо Ву-

кота, поренешен помошник-сојузен секретар за стопанство.

Е. п. бр. 367

21 мај 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник сојузен-секретар за внатрешни работи се назначува Рахман Морина, секретар на Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието на општина Приштина.

Е. п. бр. 368
14 мај 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

За членови на Советот на Сојузниот хидрометеоролошки завод се назначуваат, и тоа:

1) Миран Борко, директор на Метеоролошкиот завод на СР Словенија;

2) Станко Булатовиќ, директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод на СР Црна Гора;

3) Игор Делијаниќ, директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод на СР Србија;

4) Душан Јовановиќ, стручен соработник во Покраинскиот секретаријат за земјоделство на САП Војводина;

5) Ангел Лазаревски, директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод на СР Македонија;

6) Инж. Здравко Миќевиќ, директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод на СР Босна и Херцеговина;

7) Авди Џамбалај, стручен соработник во Покраинскиот секретаријат за земјоделство, шумарство и водостопанство на САП Косово;

8) Инж. Мило Сикиќ, директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод на СР Хрватска.

Е . п. бр. 371
16 април 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Демал Биедиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за долгогодишен активен пријателски однос спрема нашата земја и за придонес за афирмацијата на научните достигања и општествено-политичкиот систем на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

проф. др Леополд Ружичка, шеф на катедра за органска и неорганска хемија на Сојузната висока техничка школа во Цирих.

Бр. 1
8 јануари 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

426. Закон за обезбедување на плаќања на инвестициите	909
427. Закон за измени и дополненија на Законот за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време	914
428. Закон за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ	915
429. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1972 година	918
430. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1973 година	918
431. Одлука за програмата за користење на средствата за изградба на складиштен простор во 1975 година за сместување и чување на сојузните стоковни резерви на прехранбени производи	918
432. Одлука за начинот за утврдување на делот од доходот на основната организација на здружениот труд содржан во фактурираната, а ненаплатената реализација што не може да се оданочува во 1975 година	919
433. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран	921
434. Одлука за дополние на Одлуката за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за I полугодие на 1975 година	922
435. Правилник за начинот за водење евиденција и за начинот за изработка на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка и за извештајот за извршувањето на тој биланс	922
436. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за лекување на воените инвалиди во природни лекувалишта	929
437. Правилник за престанок на важењето на Правилникот за означување на радиоемисиите	933
438. Решение за спроведување на статистичкото истражување Попис на шумските сообраќајници (ШУМ-62)	933
439. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенскиот стандард за трајногоречки печки за цврсти горива	934
440. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенските стандарди за теписи	934
441. Решение за југословенскиот стандард за пиперка за зачин	934
442. Одлука за измена на Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1975 година	934
443. Одлука за измена на Одлуката за каматната стапка на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија	935
444. Општествен договор за начинот и условите за увоз на кинематографски долгометражни и краткометражни играни, документарни и цртани филмови за потребите за јавно прикажување во кинорежата на Југославија	935
445. Општествен договор за условите и начинот на вршење на надворешнотрговски промет на производите на шумарството и дрвната индустрија со земјите од Источна Европа	936
446. Спогодба за промена на затечените цени за целулоза за хартија и дрвесина	938
447. Спогодба за промена на затечените цени за градежни машини за производство и транспорт на бетон, опрема и за нивни резервни делови	938
448. Спогодба за промена на затечените цени за картонски буриџа	938
Исправка на Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија	939
Исправка на Решението за југословенските стандарди за експлозивни и детонирачки штапини	939
Назначувања и разрешувања	939
Одликувања	940
Меѓународни договори	493